

Службен весник

на Република Македонија

Број 161

3 ноември 2014, понеделник

година LXX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
5008. Уредба за дополнување на Уредбата за мрежата на здравствени установи	3	5016. Одлука за изменување на Одлуката за распределба на средства за: проектот “Водовод и канализација на општините фаза 1“, изградба на водоводна мрежа во населено место Дрвош- општина Босилово, изградба на фекална канализација во зоните за мало стопанство во Гроздил и Чуката-општина Пехчево и завршување на канализационен систем во населено место Дорфулија-општина Лозово.....	10
5009. Уредба за изменување на Уредбата за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за отуѓување и давање под закуп како и за засновање на право на стварна службеност	3	5017. Одлука за изменување на Одлуката за определување на висината на надоместокот за користење на услугите на автобуските станици	10
5010. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина	6	5018. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Националната установа Музеј на Македонија - Скопје.....	11
5011. Одлука за престанок на користење на недвижна ствар на Министерството за одбрана	6	5019. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Националната установа Музеј на македонската борба за државност и самостојност Музеј на внатрешната македонска револуционерна организација и музеј на жртвите на комунистичкиот режим од Скопје	11
5012. Одлука за продажба на недвижна ствар - објект во Стар Дојран-Викенд кука број 2.....	6		
5013. Одлука за продажба на недвижна ствар - објект во Стар Дојран-Викенд кука број 3.....	7		
5014. Одлука за продажба на недвижна ствар - објект во Стар Дојран-Викенд кука број 1	8		
5015. Одлука за продажба на недвижни ствари - објекти во Стар Дојран-Штипска вила	9		

	Стр.		Стр.
5020. Одлука за престанок на користење и за пренесување на правото на сопственост на движни ствари на општина Гази Баба.....	11	5036. Програма за изменување на Програмата за обезбедување инсулин, глукагон, инсулински игли, ленти за мерење шеќер и едукација за третман и контрола на дијабетесот за 2014 година.....	29
5021. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „SEVEN STARS 14“, во Република Грција.....	18	5037. Програма за изменување на Програмата за здравствена заштита на лица со болести на зависности во Република Македонија за 2014 година.....	29
5022. Одлука за изменување на Одлуката за престанок и за давање на користење на недвижна ствар.....	18	5038. Програма за изменување на Програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата во Република Македонија за 2014 година.....	30
5023. Одлука за утврдување на бројот на стипендистите и висината на стипендиите за ученици запишани во средните училишта во Република Македонија за учебната 2014/2015 година.....	18	5039. Програма за изменување и дополнување на Програмата за здравствена заштита на лица со душевни растројства во Република Македонија за 2014 година.....	33
5024. Одлука за утврдување на работите од премејот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Македонија.....	19	5040. Програма за изменување на Програмата за организирање и унапредување на крводарителството во Република Македонија за 2014 година.....	33
5025. Одлука за давање на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Општина Бутел.....	19	5041. Програма за изменување на Програмата за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2014 година.....	33
5026. Одлука за давање согласност на Одлуката за продажба на акциите на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија издадени од Фабриката за заварени цевки и профили 11 Октомври А.Д. - Куманово.....	19	5042. Програма за изменување и дополнување на Годишната програма за изработка на урбанистички планови и државна и локална урбанистичка планска документација во Република Македонија во 2014 година.....	35
5027. Одлука за дополнување на Одлуката за основање на Национална установа „Музеј на македонската борба за државност и самостојност „Музеј на внатрешната македонска револуционерна организација и Музеј на жртвите на комунистичкиот режим“ - Скопје.....	19	5043. Правилник за просторните услови за материјално - техничката и информатичката опременост на просториите за полагање на испитот за добивање на конзерваторска лиценца.....	35
5028. Одлука за предавање на недвижност - градежно земјиште во владение на Јавното претпријатие за државни патишта.....	20	5044. Правилник за просторните услови за материјално - техничката и информатичката опременост на просториите за полагање на испитот за добивање на лекторска лиценца.....	36
5029. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи.....	23	5045. Правилник за радиофреквенции кои можат да се користат без одобрение за користење на радиофреквенции.....	36
5030. Решение за именување државен секретар во Министерството за внатрешни работи.....	23	5046. Правилник за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции.....	66
5031. Програма за изменување на Програмата „Здравје за сите“ за 2014 година.....	23	5047. Правилник за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на доделени броеви и/или серии на броеви.....	69
5032. Програма за изменување на Програмата за испитување на појавата, спречување и сузбивање на бруцелозата кај населението во Република Македонија во 2014 година.....	25	5048. Правилник за начинот на пресметување на годишниот надоместок за надзор на пазарот.....	71
5033. Програма за изменување на Програмата за заштита на населението од ХИВ/СИДА во Република Македонија за 2014 година.....	26	5049. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	72
5034. Програма за изменување на Програмата за превентивни мерки за спречување на туберкулозата кај населението во Република Македонија за 2014 година.....	28	5050. Договор за меѓуопштинска соработка склучен помеѓу Општина Битола и Општина Новаци.....	74
5035. Програма за изменување на Програмата за задолжителна имунизација на населението во Република Македонија за 2014 година.....	29	5051. Одлука за донесување на Измени и дополнувања на Мрежни правила за дистрибуција на електрична енергија.....	75
		Огласен дел	1-52

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**5008.**

Врз основа на член 17 ставови (3) и (4) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“, бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14 и 132/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.10.2014 година, донесе

УРЕДБА**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА МРЕЖАТА НА ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ****Член 1**

Во Уредбата за мрежата на здравствени установи („Службен весник на Република Македонија“, бр. 81/12, 169/13, 21/14 и 90/14) во Табелата број 13 „Мрежа на здравствени услуги/дејности на ниво на Република Македонија“, на крајот на табелата се додава нов ред кој гласи:

„

цитологија	10
------------	----

Член 2

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8577/1
29 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5009.

Врз основа на член 15 став (7) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013, 137/2013 и 163/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 31.10.2014 година, донесе

УРЕДБА**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ВИСИНАТА НА ЦЕНАТА НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВИСИНАТА НА ПОСЕБНИТЕ ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКИТЕ ЗА ОТУГУВАЊЕ И ДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП КАКО И ЗА ЗАСНОВАЊЕ НА ПРАВО НА СТВАРНА СЛУЖБЕНОСТ****Член 1**

Во Уредбата за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за отуѓување и давање под закуп како и за засновање на право на стварна службеност („Службен весник на Република Македонија“ број 158/13, 175/13 и 134/14), прилогот 1 се заменува со нов прилог 1, кој е составен дел на оваа уредба.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9315/1
31 октомври 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

ПРИЛОГ 1. – ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА ЦЕНИ ПО КОИ СЕ ОТУЉУВА ГРАДБЕНО ЗЕМЛИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПЛАН ЗА ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

[illegible]

5010.

Врз основа на член 15 став 2 од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 144/14) и член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12 и 144/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.10.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ
ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА

Член 1

Концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина се доделува во функција на вршење на детални геолошки истражувања на минерална сировина на локалитетот за која се предлага доделување.

Со оглед на фактот дека правото за вршење на детални геолошки истражувања на минерална сировина се стекнува со доделување на концесија, како и моментот дека се работи за истражување на минерална сировина, потребно е да се додели под концесија минералната сировина определена со оваа одлука.

Член 2

Како основни цели за доделување на концесијата за вршење на детални геолошки истражувања е создавање на услови за рамномерно истражување на минералната сировина и создавање услови за нејзина експлоатација.

Член 3

Предмет на концесијата е вршење на детални геолошки истражувања на минерална сировина на локалитетот „Кошарски Поток“ општина Демир Капија, за минерална сировина – дијабаз.

Концесијата за детални геолошки истражувања ќе се додели на понудувачот што ќе успее да ги задоволи условите содржани во тендерската документација и јавниот повик.

Член 4

Постапката за доделување на концесијата за детални геолошки истражувања на минералната сировина ќе биде спроведена по пат на јавен повик со електронска аукција во рок од 270 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања, Владата на Република Македонија, на предлог на министерот за економија, формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик, вклучувајќи го и нацртот на договорот. Тендерската документација, на предлог на министерот за економија, се доставува до Владата на Република Македонија на одобрување.

По одобрување на тендерската документација за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина, Комисијата од став 2 на овој член, во рок од десет дена, ќе го објави јавниот повик согласно Законот за концесии и јавно приватно партнерство.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 6.000,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7790/1
29 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5011.

Врз основа на член 20 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“, бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.10.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА
СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за одбрана му престанува користењето на недвижна ствар – деловна просторија, која се наоѓа на улица „Првوماјска“ бб – Скопје, на КП бр. 1086, КО Кисела Вода 1, со површина од 114м², запишана во Имотен лист бр. 50701, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7981/1
29 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5012.

Врз основа на член 29 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.10.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНА СТВАР -ОБЈЕКТ
ВО СТАР ДОЈРАН-ВИКЕНД КУКА БРОЈ 2

Член 1

Да се изврши продажба на недвижна ствар сопственост на Република Македонија - корисник Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, и тоа:

- објект број 2 викенд кука во Стар Дојран, на ул. „Илинденска“ бб, КП бр. 1107, КО Сретеново, евидентирана во ИЛ 1386 и тоа : на приземје влез 3 број 3 со површина од 45 м², логии, балкони и тераси со површина од 12 м², влез 1 број 1 со површина од 39 м² и логии, балкони и тераси со површина од 33 м².

Член 2

Продажбата на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука да се изврши по пат на електронско јавно наоѓање, со проценета вредност по метар квадратен во износ од 25.023,00 денари, утврдена согласно Проценката од Бирото за судски вештачења, кое ја процени вкупната вредност на целиот објект во износ од 2.383.433,00 денари.

Почетната цена за електронско јавно наддавање претставува проценета вредност по метар квадратен на недвижната ствар, намалена за 30 % и истата изнесува 17.516,04 денари за метар квадратен.

Член 3

Објавата за продажба на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука да се даде под следните услови:

- недвижната ствар која е предмет на продажба од член 1 од оваа одлука;
- почетната цена по метар квадратен за недвижната ствар која е предмет на продажба од член 2 од оваа одлука;
- пријавата за учество во електронското јавно наддавање пополнета и потпишана лично од подносителот, со наведени генералии на понудувачот и изјава дека најповолниот понудувач понудената цена ќе ја плати во рок од 15 дена, согласно условите од Објавата, се доставува до Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија во рок од 10 дена од денот на објавувањето на објавата;
- време на започнување и времетраење на јавното наддавање;
- условите што треба да ги исполнат наддавачите за учество во јавното наддавање ќе бидат утврдени од страна на Комисија за располагање со недвижни и движни ствари сопственост на Република Македонија – корисник Служба за општи и заеднички работи;
- право на учество на јавното наддавање имаат сите деловно способни домашни и странски физички и правни лица;
- паричниот депозит за учество на јавното наддавање изнесува 5 % од почетната цена на недвижната ствар, со уплата на сметка на Буџетот на Република Македонија;
- најповолниот понудувач во рок од 15 дена од денот на приемот на писменото известување за избор е должен да уплати средства согласно постигнатата крајна цена од наддавањето, а доколку не ги уплати во овој рок не му се враќаат депонираните средства, нема да се пристапи кон склучување на Договор и ќе се спроведе нова постапка;
- на подносителот на пријавата, ќе му бидат испратени корисничко име и шифра за пристап на интернет страницата на која што ќе се изврши електронското јавно наддавање;
- пријавите кои не се комплетираани со сите докази наведени во објавата, нема да учествуваат на електронското јавно наддавање за што ќе бидат електронски известени.
- потребен број на учесници на јавното наддавање најмалку еден учесник;
- минимален чекор на зголемување на вредноста по метар квадратен на недвижната ствар изнесува 1% од почетната цена по метар квадратен за продажба на недвижната ствар;
- дефинирање на почетокот и крајот на јавното наддавање;
- рокот за уплата на најповолната понуда - 15 дена од денот на приемот на писменото известување за избор;
- рокот за враќање на уплатениот депозит - 15 дена од денот на одржување на јавното наддавање;
- обврски за исплата на данокот на промет;
- обврска за трошоците за солемнизација на договорот;
- учесниците имаат право на приговор само по однос на постапката за јавно наддавање, во рок од три дена од одржувањето на јавното наддавање до Комисијата која одлучува по приговорот со решение во рок од пет дена од приемот на приговорот;

-јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница
<http://e-aukcii.finance.gov.mk>.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8089/1
29 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

5013.

Врз основа на член 29 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.10.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНА СТВАР -ОБЈЕКТ ВО СТАР ДОЈРАН-ВИКЕНД КУЌА БРОЈ 3

Член 1

Да се изврши продажба на недвижна ствар сопственост на Република Македонија - корисник Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, и тоа:

- објект број 3 викенд кука во Стар Дојран, на ул. „Илинденска“ бб, КП бр. 1107, КО Сретеново, евидентирана во ИЛ 1386 и тоа: на приземје влез 1 број 1 со површина од 39 м², логии, балкони и тераси со површина од 34 м², влез 3 број 3 со површина од 45 м² и логии, балкони и тераси со површина од 12 м².

Член 2

Продажбата на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука да се изврши по пат на електронско јавно наддавање, со проценета вредност по метар квадратен во износ од 21.411,01 денар, утврдена согласно Проценката од Бирото за судски вештачења, кое ја процени вкупната вредност на целиот објект во износ од 2.044.752,00 денари.

Почетната цена за електронско јавно наддавање претставува проценета вредност по метар квадратен на недвижната ствар, намалена за 30 % и истата изнесува 14.987,71 денар за метар квадратен.

Член 3

Објавата за продажба на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука да се даде под следните услови:

- недвижната ствар која е предмет на продажба од член 1 од оваа одлука;
- почетната цена по метар квадратен за недвижната ствар која е предмет на продажба од член 2 од оваа одлука;
- пријавата за учество во електронското јавно наддавање пополнета и потпишана лично од подносителот, со наведени генералии на понудувачот и изјава де-

ка најповолниот понудувач понудената цена ќе ја плати во рок од 15 дена, согласно условите од Објавата, се доставува до Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија во рок од 10 дена од денот на објавувањето на објавата;

- време на започнување и времетраење на јавното наддавање ;

- условите што треба да ги исполнат наддавачите за учество во јавното наддавање ќе бидат утврдени од страна на Комисија за располагање со недвижни и движни ствари сопственост на Република Македонија – корисник Служба за општи и заеднички работи;

- право на учество на јавното наддавање имаат сите деловно способни домашни и странски физички и правни лица;

- паричниот депозит за учество на јавното наддавање изнесува 5 % од почетната цена на недвижната ствар, со уплата на сметка на Буџетот на Република Македонија;

- најповолниот понудувач во рок од 15 дена од денот на приемот на писменото известување за избор е должен да уплати средства согласно постигнатата крајна цена од наддавањето, а доколку не ги уплати во овој рок не му се враќаат депонираните средства, нема да се пристапи кон склучување на Договор и ќе се спроведе нова постапка;

- на подносителот на пријавата, ќе му бидат испратени корисничко име и шифра за пристап на интернет страницата на која што ќе се изврши електронското јавно наддавање;

- пријавите кои не се комплетираны со сите докази наведени во објавата, нема да учествуваат на електронското јавно наддавање за што ќе бидат електронски известени.

- потребен број на учесници на јавното наддавање најмалку еден учесник ;

- минимален чекор на зголемување на вредноста по метар квадратен на недвижната ствар изнесува 1% од почетната цена по метар квадратен за продажба на недвижната ствар;

- дефинирање на почетокот и крајот на јавното наддавање ;

- рокот за уплата на најповолната понуда - 15 дена од денот на приемот на писменото известување за избор;

- рокот за враќање на уплатениот депозит - 15 дена од денот на одржување на јавното наддавање;

- обврски за исплата на данокот на промет ;

- обврска за трошоците за солемнизација на договорот;

- учесниците имаат право на приговор само по однос на постапката за јавно наддавање, во рок од три дена од одржувањето на јавното наддавање до Комисијата која одлучува по приговорот со решение во рок од пет дена од приемот на приговорот;

- јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница <http://e-aukcii.finance.gov.mk>.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8090/1
29 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5014.

Врз основа на член 29 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.10.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНА СТВАР - ОБЈЕКТ ВО СТАР ДОЈРАН-ВИКЕНД КУКА БРОЈ 1

Член 1

Да се изврши продажба на недвижна ствар сопственост на Република Македонија - корисник Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, и тоа :

- објект број 1 викенд кука во Стар Дојран , на ул.„Илинденска“ бб, КП бр. 1107, КО Сретеново, евидентирана во ИЛ 1386 и тоа : на приземје влез 1, број 1 , со површина од 23 м2, логии, балкони и тераси со површина од 32 м2, влез 3, број 3, со површина од 45 м2 и логии, балкони и тераси со површина од 12 м2.

Член 2

Продажбата на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука да се изврши по пат на електронско јавно наддавање, со проценета вредност по метар квадратен во износ од 26.048,75 денари, утврдена согласно Проценката од Бирото за судски вештачења, кое ја процени вкупната вредност на целиот објект во износ од 2.057.851,50 денари.

Почетната цена за електронско јавно наддавање претставува проценета вредност по метар квадратен на недвижната ствар, намалена за 30 % и истата изнесува 18.234,13 денари за метар квадратен.

Член 3

Објавата за продажба на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука да се даде под следните услови:

- недвижната ствар која е предмет на продажба од член 1 од оваа одлука;

- почетната цена по метар квадратен за недвижната ствар која е предмет на продажба од член 2 од оваа одлука;

- пријавата за учество во електронското јавно наддавање пополнета и потпишана лично од подносителот, со наведени генералии на понудувачот и изјава дека најповолниот понудувач понудената цена ќе ја плати во рок од 15 дена, согласно условите од Објавата, се

доставува до Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија во рок од 10 дена од денот на објавувањето на објавата;

- време на започнување и времетраење на јавното наддавање ;

- условите што треба да ги исполнат наддавачите за учество во јавното наддавање ќе бидат утврдени од страна на Комисија за располагање со недвижни и движни ствари сопственост на Република Македонија – корисник Служба за општи и заеднички работи;

- право на учество на јавното наддавање имаат сите деловно способни домашни и странски физички и правни лица;

- паричниот депозит за учество на јавното наддавање изнесува 5 % од почетната цена на недвижната ствар, со уплата на сметка на Буџетот на Република Македонија;

- најповолниот понудувач во рок од 15 дена од денот на приемот на писменото известување за избор е должен да уплати средства согласно постигнатата крајна цена од наддавањето, а доколку не ги уплати во овој рок не му се враќаат депонираните средства, нема да се пристапи кон склучување на Договор и ќе се спроведе нова постапка;

- на подносителот на пријавата, ќе му бидат испратени корисничко име и шифра за пристап на интернет страницата на која што ќе се изврши електронското јавно наддавање;

- пријавите кои не се комплетирали со сите докази наведени во објавата, нема да учествуваат на електронското јавно наддавање за што ќе бидат електронски известени;

- потребен број на учесници на јавното наддавање најмалку еден учесник ;

- минимален чекор на зголемување на вредноста по метар квадратен на недвижната ствар изнесува 1% од почетната цена по метар квадратен за продажба на недвижната ствар;

- дефинирање на почетокот и крајот на јавното наддавање;

- рокот за уплата на најповолната понуда - 15 дена од денот на приемот на писменото известување за избор;

- рокот за враќање на уплатениот депозит - 15 дена од денот на одржување на јавното наддавање;

- обврски за исплата на данокот на промет;

- обврска за трошоците за солемнизација на договорот;

- учесниците имаат право на приговор само по однос на постапката за јавно наддавање, во рок од три дена од одржувањето на јавното наддавање до Комисијата која одлучува по приговорот со решение во рок од пет дена од приемот на приговорот;

- јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница <http://e-aukcii.finance.gov.mk>.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8091/1
29 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5015.

Врз основа на член 29 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.10.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВARI – ОБЈЕКТИ ВО СТАР ДОЈРАН-ШТИПСКА ВИЛА

Член 1

Да се изврши продажба на недвижни ствари сопственост на Република Македонија - корисник Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, и тоа:

- викенд кука во Стар Дојран т.н. Штипска Вила на ул. „Новица Мастела“ бр.1, евидентирана во ИЛ 1350 и ИЛ 710 на КП бр. 1235, КО Сретеново и тоа:

- зграда број 1:

влез 1, приземје со површина од 91 м²;

влез 1, помошни простории со површина од 21 м²;

влез 1, кат 1, со површина од 86 м²;

- зграда број 2:

помошен објект, влез 1, гаража-отворена тераса, со површина од 60 м².

Член 2

Продажбата на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука да се изврши по пат на електронско јавно наддавање, со проценета вредност по метар квадратен во износ од 23.459,00 денари, утврдена согласно Проценката од Бирото за судски вештачења кое ја процени вкупната вредност на сите недвижни ствари во износ од 6.567.770,00 денари.

Почетната цена за електронско јавно наддавање претставува проценета вредност по метар квадратен на недвижните ствари намалена за 30 % и истата изнесува 16.421,00 денари за метар квадратен.

Член 3

Објавата за продажба на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука да се даде под следните услови:

- недвижните ствари кои се предмет на продажба од член 1 од оваа одлука;

- сите недвижни ствари се продаваат заедно;

- почетната цена по метар квадратен за недвижните ствари кои се предмет на продажба од член 2 од оваа одлука;

- пријавата за учество во електронското јавно наддавање пополнета и потпишана лично од подносителот, со наведени генералии на понудувачот и изјава дека најповолниот понудувач понудената цена ќе ја плати во рок од 15 дена, согласно условите од Објавата, се доставува до Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија во рок од 10 дена од денот на објавувањето на објавата;

- време на започнување и времетраење на јавното наддавање ;

- условите што треба да ги исполнат наддавачите за учество во јавното наддавање ќе бидат утврдени од страна на Комисија за располагање со недвижни и движни ствари сопственост на Република Македонија – корисник Служба за општи и заеднички работи;

- право на учество на јавното наддавање имаат сите деловно способни домашни и странски физички и правни лица;

- паричниот депозит за учество на јавното наддавање изнесува 5 % од почетната цена на недвижните ствари, со уплата на сметка на Буџетот на Република Македонија;

- најповолниот понудувач во рок од 15 дена од денот на приемот на писменото известување за избор е должен да уплати средства согласно постигнатата крајна цена од наддавањето, а доколку не ги уплати во овој рок не му се враќаат депонираните средства, нема да се пристапи кон склучување на Договор и ќе се спроведе нова постапка;

- на подносителот на пријавата, ќе му бидат испратени корисничко име и шифра за пристап на интернет страницата на која што ќе се изврши електронското јавно наддавање;

- пријавите кои не се комплетирани со сите докази наведени во објавата, нема да учествуваат на електронското јавно наддавање за што ќе бидат електронски известени;

- потребен број на учесници на јавното наддавање-најмалку еден учесник ;

- минимален чекор на зголемување на вредноста по метар квадратен на недвижните ствари изнесува 1% од почетната цена по метар квадратен за продажба на недвижните ствари;

- дефинирање на почетокот и крајот на јавното наддавање;

- рокот за уплата на најповолната понуда - 15 дена од денот на приемот на писменото известување за избор;

- рокот за враќање на уплатениот депозит - 15 дена од денот на одржување на јавното наддавање;

- обврски за исплата на данокот на промет;

- обврска за трошоците за солемнизација на договорот;

- учесниците имаат право на приговор само по однос на постапката за јавно наддавање, во рок од три дена од одржувањето на јавното наддавање до Комисијата која одлучува по приговорот со решение во рок од пет дена од приемот на приговорот;

- јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница

<http://e-aukcii.finance.gov.mk>.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8092/1
29 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

5016.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.10.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ЗА: ПРОЕКТОТ “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НА ОПШТИНИТЕ ФАЗА 1“, ИЗГРАДБА НА ВОДОВОДНА МРЕЖА ВО НАСЕЛЕНО МЕСТО ДРВОШ- ОПШТИНА БОСИЛОВО, ИЗГРАДБА НА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА ВО ЗОНИТЕ ЗА МАЛО СТОПАНСТВО ВО ГРОЗДИЛ И ЧУКАТА-ОПШТИНА ПЕХЧЕВО И ЗАВРШУВАЊЕ НА КАНАЛИЗАЦИОНЕН СИСТЕМ ВО НАСЕЛЕНО МЕСТО ДОРФУЛИЈА-ОПШТИНА ЛОЗОВО

1. Во Одлуката за распределба на средства за: проектот „Водовод и канализација на општините фаза 1“, изградба на водоводна мрежа во населено место Дрвош-општина Босилово, изградба на фекална канализација во зоните за мало стопанство во Гроздил и Чуката-општина Пехчево и завршување на канализационен систем во населено место Дурфулија-општина Лозово, под број 41-10703/1-13 од 8.01.2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2014), во точката 1, во воведната реченица износот “51.437.000,00“ се заменува со износот “48.437.000,00“

Во “ОПШТИНА БОСИЛОВО“ износот “2.000.000,00“ се заменува со износот “0,00“.

Во “ОПШТИНА ЛОЗОВО“ износот 3.000.000,00“ се заменува со износот “2.000.000,00“.

Во “ВКУПНО“ износот “51.437.000,00“ се заменува со износот “48.437.000,00“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8522/1
29 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

5017.

Врз основа на член 57 став 3 од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ број 68/2004, 127/2006, 114/2009, 83/2010, 140/2010, 17/2011, 53/2011, 6/2012, 23/2013, 120/2013, 163/2013, 187/2013, 42/2014 и 112/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.10.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА
КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ НА АВТОБУСКИТЕ
СТАНИЦИ

Член 1

Во Одлуката за определување на висината на надоместокот за користење на услугите на автобуските станици („Службен весник на Република Македонија“ број 126/2007, 85/2010, 16/2012, 7/2014 и 142/2014) во членот 3 процентот „12,5%“ се заменува со процентот „10%“.

Член 2

Во членот 4 став 1 во табелата во графата „Висина на надоместок за користење на перон на автобуска станица“ во делот „За меѓународен линиски превоз“ во прва категорија износот „650,00“ се заменува со износот „450,00“, во втора категорија износот „350,00“ се заменува со износот „260,00“, во трета категорија износот „120,00“ се заменува со износот „100,00“ и во четврта категорија износот „90,00“ се заменува со износот „65,00“.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8569/1
29 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

5018.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.10.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА НАЦИО-
НАЛНАТА УСТАНОВА МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА –
СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Националната установа Музеј на Македонија - Скопје бр. 42-4236/1 од 23 јуни 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2014).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8576/1
29 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

5019.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.10.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈ-
НО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА НА-
ЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА МУЗЕЈ НА МАКЕ-
ДОНСКАТА БОРБА ЗА ДРЖАВНОСТ И САМОС-
ТОЈНОСТ МУЗЕЈ НА ВНАТРЕШНАТА МАКЕ-
ДОНСКА РЕВОЛУЦИОНЕРНА ОРГАНИЗАЦИЈА И
МУЗЕЈ НА ЖРТВИТЕ НА КОМУНИСТИЧКИОТ
РЕЖИМ ОД СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Националната установа Музеј на македонската борба за државност и самостојност Музеј на внатрешната македонска револуционерна организација и музеј на жртвите на комунистичкиот режим од Скопје бр. 42-4928/1 од 14 јули 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 108/2014).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8576/2
29 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

5020.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.10.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ И ЗА ПРЕНЕ-
СУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА
ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за труд и социјална политика му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Ред. бр.	Опис	Ед. мерка	Количина	Вкупна вредност во денари со ДДВ
1	Административна ниска комода со дим.150/38/72 см, изработена од оплеменета иверица, д=16 мм, абс трака, со три средишни фиоки и по една вратичка од секоја страна, со сиот потребен оков	Парче	2	18,873.47
2	Аптека рачна која содржи материјали за укажување на прва помош	парче	1	4,899.84
3	Биро канцелариско со дим. 140/70/72 см изработено од оплеменета иверица, д=16мм со абс трака кантирано, боја по избор на инвеститор. На хаптерите да има пластични папучи за подесување	парче	6	21,341.54
4	Блок флејта	парче	4	769.46
5	Бокс за пресоблекување на бебиња со дим.80/70/85 см изработени од оплеменета иверица, д=16 мм, абс и сунѓер 10см, преслечен со памучен материјал, во долниот дел полица и вратичка	парче	2	14,445.46
6	Брисач за чевли со дим. 120/60см- јутан	парче	3	6,533.12
7	Вага мала кујнска	парче	1	762.20
8	Вага со висинометар	парче	1	27,402.82
9	Вангли број 2	парче	1	1,234.03
10	Вангли број 3	парче	2	2,939.91
11	Венецијан ролетна	парче	115	81,517.05
12	Виљушка за десерт РФ	парче	60	2,635.03
13	Виљушка за печење	парче	1	326.66
14	Висечки елемент, дим.80/30/40-хоризонтален со една полица, (во купатило) за одложување на пелени, изработен од оплеменета иверица, д=16 мм, абс трака на кантови, (во 3 купатила)	парче	3	7,077.55
15	Висечки елементи РФ затворен со дим.800/400/600 мм	парче	2	27,947.25
16	Висока самостоечка закачалка за мантили	парче	5	15,879.12
17	Врзоглавки бели за вработени во кујна	парче	4	1,524.40
18	Гардеробен бокс, дим.160/40/167 изработен од оплеменета иверица д=16 мм, абс трака, поделен на боксови 40/40 см	парче	1	12,703.30
19	Гардеробер за деца со дим.40/40/127 см изработен од оплеменета иверица д=16 мм, кантирани со абс трака, со една полица и две закачалки, (за две деца)	парче	30	72,953.21
20	Гардеробна клупа без наклон со дим. 160/30/36см со плотна од оплеменета иверица д25мм, абс трака, на метална конструкција(метални ногарки ф= 70мм)	парче	3	4,253.06

21	Голем пластичен камион-играчка	парче	3	1,143.30
22	Греда рамна гимнастичка- ниска	парче	1	11,432.97
23	Ѓубралник поцинкуван	парче	2	544.43
24	Даска за сечење 50/30см пластика	парче	2	3,455.30
25	Детска играчка дајре	парче	10	1,615.13
26	Детска играчка ксилофон	парче	6	1,927.27
27	Држач за кујнска хартија	парче	2	1,146.93
28	Душек гимнастички 200/100/8см.	парче	3	18,673.84
29	Душек за хромиран кревет дим.135/65 см	парче	1	1,107.00
30	Електричен шпорет - МОДЕЛ ВЕКО/CSS66000GW 4 рингли и рерна 600/600/850мм-домаќински.	парче	1	10,888.54
31	Елемент- плакар за гардероба, литература и друго,изработен од оплеменета иверица д=16 мм, абс трака на кантови, со дим.140/50/200 см со отворени полици и затворен дел гардеробер со оклагија	парче	4	52,264.99
32	Елементи за здравствени картони со дим. 100/50/50 см, со отворени касети 50/50, изработен од оплеменета иверица д=16мм, абс трака на кантови	парче	2	7,984.93
33	Елементи - отворен плакар за дидактика со полици со дим.70/60/220см изработени од оплеменета иверица д=16мм кантирана со абс трака	парче	3	23,301.47
34	Елементи-плакар за сладирање 5 рекс кревети,со полици за постелнини, дрвени летвички во долниот дел за држење на рекс креветите дим 70/60/220см. Изработени од оплеменета иверица д=16мм кантирана со абс трака	парче	12	89,721.56
35	Жица за матење голема	парче	2	602.50
36	Жица за матење мала	парче	2	370.21
37	Инструменти по норматив-докторски за преглед на деца(шпатули за грло, стетоскоп, пинцета, корито за стерилизација на инструменти)	парче	1	5,407.97
38	Јаже за скокање	парче	5	635.16
39	Казанче за матење мало 27см	парче	1	1,219.52
40	Казанче за матење средно	парче	1	1,468.50
41	Канта ПВЦ 30 л	парче	1	308.51
42	Канта со пета лимена 10л	парче	3	3,549.66
43	Канцелариски столици со метални нозе обложени со еко кожа	парче	6	8,493.06
44	Ќебе детско со дим. 140/100см или тенко јорганче	парче	60	34,407.78
45	Ќебиња детски дим.150/110см.	парче	2	1,146.93
46	Ќецели гумени	парче	2	1,306.62

47	Клацкалица пластична	парче	2	2,613.25
48	Клуб масичка 60/60/62 см, Изработени од оплеменета иверица, плотна со д=25мм, нозе метални со ф70	парче	1	1,197.74
49	Клуб фотелји тапацирани со еко кожа	парче	4	24,099.97
50	Клупа со дим 160/30/36 см со плотна од оплеменета иверица, д=25мм, на метална конструкција (метални ногарки ф= 70мм)	парче	3	4,253.06
51	Колица за реквизити дрвена, со тркала со дим. 60/80/72см, на два спрата (со 1 полица)	парче	1	11,142.60
52	Количка со вреќа за нечисти алишта	парче	2	13,646.97
53	Комода административна, ниска со дим. 180/38/72см, изработена од оплеменета иверица, д=16мм абс трака со 3 средишни фиоки и по 1 вратичка од секоја страна-комплет со сиот потребен оков	парче	1	10,090.05
54	Комода за прашоци за перење со дим 100/50/90см оплеменета иверица д=16мм абс трака на кантови со полици и вратички на заклучување	парче	1	5,988.70
55	Комода за телевизор и музички систем со врати со заклучување дим. 100/45/55см, изработена од оплеменета иверица д=16мм кантирана со абс трака	парче	1	5,117.61
56	Конструкторски коцки изработени од пластика (мин. 100 парчиња во разни бои) соодветни за децата на возраст од 2 до 5 години	парче	2	1,451.81
57	Конструкторски коцки изработени од пластика (мин. 50 парчиња во разни бои)	парче	2	1,292.11
58	Конференциска маса 160/75/75см, изработена од оплеменета иверица, горна плотна д=25мм, абс трака, со метални нозе Ф 10см	парче	1	5,988.70
59	Корпа плетена за леб рвс	парче	9	571.65
60	Кофа ПВЦ 12л	парче	1	54.44
61	Кош висечки ПВЦ	парче	2	1,415.51
62	Кош самостоечки Н = 150см. ПВЦ	парче	2	4,536.89
63	Кревет бебешки дрвен дим. 140/70 со душек за дрвен кревет дим. 135/65	парче	5	31,032.34
64	Кревет хромиран медицински со дим. 140/70см	парче	1	11,795.92
65	Крпи за кујна	парче	50	2,994.35
66	Кукла голема	парче	4	2,584.21
67	Кутија за брашно 5кг	парче	1	272.21
68	Кутија за прибор РФ	парче	2	3,027.01
69	Кутлача РФ 0,250	парче	2	508.13
70	Кутлача РФ 1,000	парче	1	385.82
71	Лажница француска	парче	2	736.79

72	Лажици дрвени	парче	3	707.76
73	Лажици за јадење големи РФ	парче	60	3,941.65
74	Лажичка за десерт РФ	парче	60	2,635.03
75	Лажичка за чај РФ	парче	60	1,959.94
76	Лампа бактерицидна на статив 6w	парче	1	3,810.99
77	Лонец РФ 4 лит.	парче	2	2,515.98
78	Лонец РФ 6,5 лит.	парче	2	3,478.53
79	Магазински полици-висечки 120/35/16см РФ	парче	3	17,312.78
80	Маса за пеглање и одложување на алишта, обложена со специјален огноотпорен мартеријал со дим. 140/70/75 см, изработена од дрво и метални нозе Ф 7см	парче	1	6,896.07
81	Масичка за деца дрвена со заоблени кошери, со димензии 80x80x55см	парче	15	33,754.47
82	Машина за мелење ораси рачна	парче	1	1,633.28
83	Машина за садови РФ МОДЕЛ EUROTEK/LS522 со дупли сидови со пумпа за исфрлање на вода, со два дозатори, самодиагностицирачка со три циклуса на миење, програм за самочистење, 2 корпи 50/50см дим. 600/600/820мм, моќ 5,4 КВ мин. во комплет со омекнувач за вода 12 лит	парче	1	118,140.65
84	Машина за сушење алишта МОДЕЛ:IPSO/DR-25 електрична со капацитет 11 к, inox барабан, фреквентен инвертор cool-down, опција, вграден филтер, моќ мин. 12,4 кв	парче	1	161,876.28
85	Медицински ормар за лекови со заклучување	парче	1	7,585.68
86	Метален гардеробен ормар, двокрилен 90/52/190цм	парче	2	12,703.30
87	Метална сталажа за прибор и средства 90/52/190 цм	парче	2	22,865.93
88	Метла пластична	парче	2	195.99
89	Миксер 450W МОДЕЛ: BOSCH/MFQ3530S	парче	1	2,359.18
90	Електрична машина за пеглање МОДЕЛ:IPSO/R11000 со должина на ваљакот L-100 cm	парче	1	118,685.07
91	Електрична машина за перење алишта МОДЕЛ:IPSO/HD-100 со капацитет 10 кг конструкција и бара-бан комплет inox изведба, 1000 врте-жи, G- фактор 300, без анкерисување, моќ мин 6,5 КВ електо-нска контрола со микропроцесор, фреквентен инвертор мин. 16 програми мала бучавост	парче	1	221,944.72
92	Нож саламар	парче	2	5,008.73
93	Обрачи - пластични	парче	5	635.16
94	Огледало сидно 150/45цм во рамка и обложено со фолија од задната страна заради заштита од кршење	парче	3	4,458.86

95	Оклагија за сукање тесто во кујна-сукало	парче	1	163.33
96	Отворац за конзерви мал	парче	2	362.95
97	Палка-пластична	парче	5	635.16
98	Пегла рачна електрична 2000W МОДЕЛ:MAKS/AT8026MAKS/AT8026	парче	1	1,088.85
99	Пијанино – електрично МОДЕЛ:HP 3 - SUZUKI самостојно со мин.60 бели типки, 3 педали	парче	1	57,164.83
100	Плакар за чисти алишта со дим.80/50/200см, изработен од оплеменета иверица д=16мм,абс трака на кантови со полици и врати со заклучување	парче	1	8,710.83
101	Пластична мини кујна мин h=100cm играчка	парче	3	8,166.40
102	Послужавник пластичен	парче	30	9,146.37
103	Фротирни прекривки со дим.150/100cm 100% памук	парче	62	27,678.67
104	Професионален туш за предмиење на садови	парче	1	12,703.30
105	Работна маса неутрална 1600/700/850мм РФ,со шибер крила	парче	1	28,673.15
106	Работна маса со фиоки десно,со дим.1400/700/850мм, РФ,со долна и средна полица	парче	1	29,762.01
107	Рекс креветчиња - дрвени со дим.130/48/33см, со душеци (д=5см)преслечени со памучен матери-јал со дим125/45/5см	парче	60	131,751.32
108	Ренде плехано	парче	1	344.80
109	Решеткаста регал полица должина 800/500/2000 мм РФ	парче	3	35,932.18
110	Рипстол-дрвена справа за вежбање во сала за деца	парче	2	23,591.83
111	Рото столица	парче	3	15,080.63
112	Садопер со две корита1200/700/850мм.РФ	парче	1	18,873.47
114	Сервисна количка за храна на 3 нивоа РФ	парче	2	17,421.66
115	Сет пластичен зеленчук	парче	4	769.46
116	Сет пластични диви животни	парче	4	769.46
117	Сет пластични домашни животни	парче	4	580.72
118	Сет пластично овошје	парче	4	769.46
119	Сет-Сидна табла составена од зелена табла на метална основа со алуминиумски лајсни и пла- стични кошиња, позадина од емајлиран лим со држачи за прицврстување на табла 180x100см. и плутена табла дим 150x100см	парче	3	18,619.40
120	Сито за брашно	парче	1	362.95
121	Сликовници од тврд картон соодветни за возраста на децата од 2 до 5 години	парче	8	1,524.40
122	Стерилизатор сув	парче	1	43,100.47
123	Стискало за лимон РФ	парче	1	38.11

124	Столица канцелариска, вртлива тапацпрана со еко кожа, со раконаслони со тркалца со лифтомат	парче	6	21,341.54
125	Столица конгрес за воспитувач	парче	3	4,246.53
126	Столица ротирачка	парче	1	5,026.88
127	Столици за хранење на бебиња специјални направени од масивно дрво	парче	5	6,714.60
128	Столче за деца-дрвено дим.35,5/30,5/35см	парче	60	54,442.69
129	Табла огласна со дим.150/90см, дрвена рамка со плута	парче	2	4,410.58
130	Тава - тигањ Ф 26см	парче	2	2,308.37
131	Телевизор ЛЦД 32"МОДЕЛ:QUART/LP	парче	1	15,062.48
132	Тембало 14,5 см РФ длабок сад за сервирање супа или салата	парче	60	8,972.16
133	Теписон за во занимални и универ-зален простор	м2	270	58,308.13
134	Тепсија бр.28	парче	2	1,383.57
135	Тепсија бр.38	парче	2	170.59
136	Тобоган пластичен Н = 150см.	парче	1	6,351.65
137	Топка за кошарка –мини	парче	3	598.87
138	Топка за одбојка	парче	3	979.97
139	Топка за фудбал	парче	3	979.97
140	Фрижидер МОДЕЛ:FAVORIT/RF260со комора, вкупен капа-цитет 250л	парче	1	10,035.60
141	Цедилка жичена 16см	парче	1	530.63
142	Цедилка жичена 18см	парче	1	685.98
143	Чаршави горни плик дим.160/120см	парче	2	762.20
144	Чаршави горни, плик дим.160/110см, памучни 100%	парче	120	44,425.24
145	Чаршави долни со дим.160/70см	парче	2	544.43
146	Чаршави долни со ластик со дим.160/60см, навлаки -памук 100%	парче	120	31,358.99
147	Четки за под	парче	2	544.43
148	Четки за прозори	парче	2	617.02
149	Чинија за десерт 19 см РФ	парче	60	11,062.76
150	Чинија длабока 21 см РФ	парче	60	11,585.41
151	Чинија плитка 21 см РФ	парче	60	10,997.42
152	Чорбалак РФ 2,5 лит.	парче	4	5,052.28
153	Чуњеви-пластични играчки за куглање	парче	10	362.95
154	Шерпа РФ 10лит.	парче	1	5,190.20
155	Шерпа РФ 20лит.	парче	1	7,249.95
156	Шерпа РФ 3,5лит.	парче	2	2,691.65
157	Шерпа РФ 4,5лит.	парче	2	3,199.05
158	Шоља за млеко РФ 0,300	парче	60	12,739.59
	Вкупно:			2,351,740.00

Член 2

Правото на сопственост на движните ствари од член 1 од оваа одлука се пренесуваат без надомест на Општина Гази Баба.

Член 3

Министерот за труд и социјална политика склучува договор со градоначалникот на Општина Гази Баба, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8658/1
29 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

5021.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011 и 151/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.10.2014 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО
ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „SEVEN STARS 14“,
ВО РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА**

1. За учество во вежбовна активност „SEVEN STARS 14“ (во натамошниот текст: вежбовната активност), која ќе се одржи во Лариса, Република Грција, во периодот од 30.11.2014 година до 12.12.2014 година, се испраќаат 10 (десет) припадници на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата).

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување и исхрана на припадниците на Армијата ги обезбедува Министерството за одбрана.

3. Подготовките и организацијата на припадниците на Армијата ги врши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8661/1
29 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

5022.

Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 29.10.2014 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК
И ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА
СТВАР**

Член 1

Во Одлуката за престанок и за давање на користење на недвижна ствар бр. 19-2114/1 од 3 мај 2006 година, („Службен весник на Република Македонија“ бр. 57/06), во член 1 ставот 1 се менува и гласи:

„Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за одбрана му престанува користењето на недвижната ствар, објект- зграда бр. 6, влез 1, кат приземје, со површина од 437 м² и зграда бр. 6, влез 1, кат 1, со површина од 440 м², кој се наоѓа на улица „Борис Кидрич“ во Прилеп, на Катастарска парцела бр.743/2, Катастарска општина Прилеп, евидентиран во Имотен лист бр.36656, сопственост на Република Македонија.“

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8662/1
29 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

5023.

Врз основа на член 54 став 3 од Законот за ученичкиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/05, 117/08, 17/11, 135/11, 15/13 и 41/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.10.2014 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА СТИПЕНДИСТЕ
И ВИСИНАТА НА СТИПЕНДИИТЕ ЗА УЧЕНИЦИ
ЗАПИШАНИ ВО СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕБНАТА
2014/2015 ГОДИНА**

Член 1

Со оваа одлука се утврдува бројот на стипендистите и висината на стипендиите за ученици запишани во средните училишта во Република Македонија за учебната 2014/2015 година.

Член 2

Бројот на стипендистите и висината на стипендиите за ученици запишани во средните училишта во Република Македонија за учебната 2014/2015 година е следниот:

Реден број	Вид на стипендија	Број на стипендии	Месечен износ на стипендијата
1	Стипендија за талентирани ученици-спортисти	150	2.700
2	Стипендија за талентирани ученици од средното образование	50	2.700
3	Стипендија за ученици со посебни потреби	50	2.500
4	Стипендија за социјална поддршка на ученици	400	2.000
5	Стипендија за ученици-деца без родители	80	2.500
6	Стипендија за ученици кои реализираат наставни програми од угостителско - туристичката струка	15	2.000

Член 3

Се задолжува Министерството за образование и наука да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8705/1
29 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5024.

Врз основа на член 8 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“, бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), Владата на Република Македонија, на седница, одржана на 29.10.2014 година донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕ-
РОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕД-
ВИЖНОСТИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот во функција за запишување на недвижностите сопственост на Република Македонија и тоа етажен премер на катови на зградите, посебни делови од згради и други објекти, кои во катастарот на недвижности се останати со незапишано право, а се наоѓаат на КП.бр. 771 КО. Здуње.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8742/1
29 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5025.

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013, 137/2013 и 163/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.10.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖ-
НО ЗЕМЛИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА БУТЕЛ

Член 1

Со оваа одлука на Општина Бутел се дава право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија кое се наоѓа на КП бр. 2295/5 КО Радишани, евидентирано во Имотен лист бр. 101421, со површина од 4475 м2, согласно Изводот од Детален урбанистички план за населба Радишани бр. 07-349 од 20.07.1998 година, со намена доизградба на објект од јавен локален интерес-детска градинка.

Член 2

Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8768/1
29 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5026.

Врз основа на член 193 став 3 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/12, 166/12, 15/13, 53/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14 и 113/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.10.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ НА ФОНДОТ НА
ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУ-
ВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА ИЗДАДЕНИ ОД ФА-
БРИКАТА ЗА ЗАВАРЕНИ ЦЕВКИ И ПРОФИЛИ
11 ОКТОМВРИ А.Д. - КУМАНОВО

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за продажба на акциите на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија издадени од Фабриката за заварени цевки и профили 11 Октомври А.Д. – Куманово бр. 02-5565/1 од 16.10.2014 година, донесена од Управниот одбор на Фондот, на седницата одржана на 16.10.2014 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8904/1
29 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5027.

Врз основа на член 21 став (1) од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/1998, 49/2003, 82/2005, 24/2007, 116/2010, 47/2011, 51/2011, 136/2012, 23/2013, 187/2013 и 44/2014) и член 6 став (2) од Законот за музеите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 66/2004, 89/2008, 116/2010 и 51/2011) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.10.2014 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ
НА НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА „МУЗЕЈ НА
МАКЕДОНСКАТА БОРБА ЗА ДРЖАВНОСТ И САМОСТОЈНОСТ
„МУЗЕЈ НА ВНАТРЕШНАТА МАКЕДОНСКА РЕВОЛУЦИОНЕРНА ОРГАНИЗАЦИЈА
И МУЗЕЈ НА ЖРТВИТЕ НА КОМУНИСТИЧКИОТ РЕЖИМ“ - СКОПЈЕ**

Член 1

Во Одлуката за основање на Национална установа „Музеј на македонската борба за државност и самостојност „Музеј на внатрешната македонска револуционерна организација и музеј на жртвите на комунистичкиот режим“ – Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/2008 и 136/2010), во членот 2 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Во функција на подобро вршење на својата основна дејност, Националната установа „Музеј на македонската борба за државност и самостојност „Музеј на внатрешната македонска револуционерна организација и музеј на жртвите на комунистичкиот режим“ – Скопје може да врши и угостителска дејност под услови утврдени со закон.“

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9205/1
29 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5028.

Врз основа на член 33 став (2) од Законот за експропријација („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2012, бр.131/2012, 24/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.10.2014 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ПРЕДАВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ - ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ВО ВЛАДЕНИЕ НА ЈАВНОТО
ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА**

Член 1

Со оваа одлука на Јавното претпријатие за државни патишта - како предлагач на експропријацијата, да му се предаде во владение градежното земјиште кое претставува:

1. Дел од КП бр.1140/3 КО Песочани со површина од 1.010м², евидентирана во Имотен лист бр.394, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-74/2014 од 19.03.2014 година на Министерството за финансии-Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

2. Дел од КП бр.5110/3 КО Мешеишта со површина од 273м², евидентирана во Имотен лист бр.1269, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1047/2014-2 од 8.04.2014 година на Министерството за финансии-Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

3. Дел од КП бр.1120 КО Мешеишта со површина од 271м², евидентирана во Имотен лист бр.1364, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1220/2014 од 10.04.2014 година на Министерството за финансии-Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

4. Дел од КП бр.332/4 КО Оровник со површина од 38м², евидентирана во Имотен лист бр.955, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1567/2014-2 од 14.07.2014 година на Министерството за финансии-Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

5. Дел од КП бр.1345/2 КО Песочани со површина од 572м², евидентирана во Имотен лист бр.339, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-79/2014 од 19.03.2014 година на Министерството за финансии-Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

6. Дел од КП бр.4293/1 КО Мешеишта со површина од 4м², евидентирана во Имотен лист бр.1518, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1136/1-2014 од 08.04.2014 година на Министерството за финансии-Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

7. Дел од КП бр.913/1 КО Оровник со површина од 123м², евидентирана во Имотен лист бр.784, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-890/2014 од 11.04.2014 година на Министерството за финансии-Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

8. Дел од КП бр.2109 КО Ботун со површина од 20м², евидентирана во Имотен лист бр.89, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-799/2014-2 од 08.04.2014 година на Министерството за финансии-Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

9. Дел од КП бр.1168/2 КО Оровник со површина од 189м², евидентирана во Имотен лист бр.1174, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-963/2014 од 04.04.2014 година на Министерството за финансии-Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

10. КП бр.919/5 КО Оровник со површина од 22м², евидентирана во Имотен лист бр.296, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-559/2014 од 08.04.2014 година на Министерството за финансии-Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

11. КП бр.2732 КО Мешеишта со површина од 1.270м², евидентирана во Имотен лист бр.93, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1214/2014 од 01.04.2014 година на Министерството за финансии-Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

12. Дел од КП бр.603/4 КО Мешеишта со површина од 427м² и дел од КП бр.603/5 КО Мешеишта со површина од 22м², евидентирани во Имотен лист бр.364, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1290/2014-2 од 15.04.2014 година на Министерството за финансии-Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

13. Дел од КП бр.723/3 КО Оровник со површина од 26м², евидентирана во Имотен лист бр.819, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-455/2014 од

56. Дел од КП бр.932/2 КО Охрид 4 со површина од 2.215м², евидентирана во Имотен лист бр.101735, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1049/2014 од 16.09.2014 година на Министерството за финансии-Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

57. Дел од КП бр.830/1 КО Охрид 4 со површина од 2.561м², евидентирана во Имотен лист бр.90484, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1002/2014 од 16.09.2014 година на Министерството за финансии-Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

58. Дел од КП бр.305 КО Сливово со површина од 160м², евидентирана во Имотен лист бр.43, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1896/2014 од 01.09.2014 година на Министерството за финансии-Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

59. Дел од КП бр.269 КО Сливово со површина од 381м², евидентирана во Имотен лист бр.701, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1942/2014 од 01.09.2014 година на Министерството за финансии-Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

60. Дел од КП бр.484/2 КО Горенци со површина од 110м², евидентирана во Имотен лист бр.2, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-2133/2014 од 12.09.2014 година на Министерството за финансии-Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

61. Дел од КП бр.3311 КО Врбјани со површина од 77м², евидентирана во Имотен лист бр.199, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1035/2014 од 26.03.2014 година на Министерството за финансии-Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

62. Дел од КП бр.385 КО Сливово со површина од 210м², евидентирана во Имотен лист бр.385, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1937/2014 од 11.08.2014 година на Министерството за финансии-Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

63. Дел од КП бр.5034/2 КО Кичево 9 со површина од 2.715м², евидентирана во Имотен лист бр.57375, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-17/3 од 26.02.2014 година на Министерството за финансии - Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид - за изградба на Автопатот „Кичево- Охрид“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9276/1
29 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5029.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземен предмет во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08 ,145/10 и 104/13,187/13 и 43/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.10.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи бр. 09- 4515/4 од 28.10. 2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9277/1
29 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5030.

Врз основа на член 39-а став 2 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013 и 139/2014) и член 27 од Законот за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 92/2009, 35/2010, 36/2011, 158/2011, 114/2012, 187/2013 и 116/2014), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 октомври 2014 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

1. За државен секретар во Министерството за внатрешни работи се именува Анастасија Илиеска.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.24-9359/1
29 октомври 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

5031.

Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“, бр.43/2012 ,145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014 и 132/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.10.2014 година, донесе

П Р О Г Р А М А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА „ЗДРАВЈЕ ЗА СИТЕ “ ЗА 2014 ГОДИНА

1. Во Програмата „Здравје за сите за 2014 година“ („Службен весник на Република Македонија“ бр.15/14), во делот 6 „ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА“, табелата и текстот по табелата се менува и гласи:

»

Ред број	Активност	Единица/вредност	Извршители	Износ во денари
1.	Надоместок за ангажирање на тимовите кои ќе одат на терен	3.000,00ден (една посета тим : лекар, сестра и возач) (по 6 посети годишно) 33*6*3.000,00	33 здравствени домови	594.000,00
2.	Обработка на податоци од мерењата при здравствениот преглед и извештај		Институтот за јавно здравје на Република Македонија	117.000,00
3.	Активности за бесплатни превентивни акции	6- акции x 5.000,00 (годишно)	Здравствен дом Железничар	30.000,00
4.	Материјални трошоци (кутии, алкохол, бензин, вода безалкохолни пијалоци и друго)	33*13.000,00 (годишно)	33 Здравствени домови	429.000,00
5.	Активности на флоробус за превентивни прегледи во рурални средини		Здравствен дом, Скопје	500.000,00
6.	Обработка на податоци за флоробус за превентивни прегледи во рурални средини и извештај		Институт за ја јавно здравје на Република на Македонија	100.000,00
7.	Активности за превентивни прегледи при топлотни бранови	33-10.000,00	33 Здравствени домови	330.000,00
8.	Домашна визита на стари лица од страна поливалентни патронажни служби	32-зд. домови (23.000,00 лица x 50 ден) зд. Дом Скопје (15.000,00 лица x 50 ден)	33 Здравствени домови	1.900.000,00
ВКУПНО				4.000.000.00 ден

А. Средствата наменети од активностите Здравје за сите од точка 1 ,3,4,5,7 и 8 од табелата ќе се доставуваат до здравствените домови извршители на активностите.

Б. Средствата наменети од активностите Здравје за сите од точка 2 и 6 од табелата ќе се доставуваат до Институт за јавно здравје на Република Македонија по завршување на активностите од Програмата и по доставен извештај со резултати од активностите.

Програмата ќе се реализира во рамки на обезбедените средства во Буџетот на Република Македонија за 2014 година во износ од 4.000.000,00 денари. “

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8637/1
29 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

5032.

Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14 и 132/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.10.2014 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ПОЈАВАТА, СПРЕЧУВАЊЕ И СУЗБИВАЊЕ НА БРУЦЕЛОЗАТА КАЈ НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2014 ГОДИНА

1. Во Програмата за испитување на појавата, спречување и сузбивање на бруцелозата кај населението во Република Македонија во 2014 година (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/14), во Делот II. Активности, очекувани резултати (индикатори на успешност), табела број 1 :Приказ по обем и вид на активности по извршители, се заменува со нова табела, која гласи:

Изврши-тели	анкети	надзор и	ВAB тест	Brusela cart. тест	PCR	Број на предавања за население во рурални средини	Број на предавања за ризични групи работници	Едукативни регионални семинари	Стручно методолош ка помош
ЦЈЗ Штип	50	68	110	80	0	10	10	/	/
ЦЈЗ Скопје	40	40	50	50	0	10	6	/	/
ЦЈЗ Велес	50	100	100	70	0	10	10	/	/
ЦЈЗ Прилеп	40	60	80	70	0	10	10	/	/
ЦЈЗ Тетово	40	45	120	50	0	15	15	/	/
ЦЈЗ Струмица	40	50	80	50	0	10	10	/	/
ЦЈЗ Куманово	40	40	60	50	0	7	10	/	/
ЦЈЗ Битола	40	30	70	40	0	8	8	/	/
ЦЈЗ Охрид	30	30	70	30	0	6	6	/	/
ЦЈЗ Кочани	20	20	50	40	0	6	6	/	/
Мед.фак.	/	/	/	/	/	/	/	5	/
ИЈЗ на РМ	0	0	30	30	50	0	0	5	10
вкупно	390	483	820	560	50	92	91	10	10

Во Делот „V. ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА“ табелата се заменува со нова табела, која гласи:

Број	Н а з и в	Количина (вкупно)	Единечна цена (ден)	Вкупно Износ во денари	Извршители
1.	Епидемиолошки надзор на терен и истражување	390	500,00	241.500,00	10-те ЦЈЗ
2.	Епидемиолошки анкети	483	100,00	39.000,00	10-те ЦЈЗ
3.	ВAB тест	820	220,00	180.400,00	ЦЈЗ и ИЈЗ
4.	Brucella capt.тест	560	760,00	425.600,00	10-те ЦЈЗ, ИЈЗ на РМ
5.	PCR	50	780,00	39.000,00	ИЈЗ на РМ
6.	Семинари едукативни	10	25.000,00	250.000,00	ИЈЗ на РМ и Медицински факултет -Скопје
7.	Предавања за население во рурални средини	92	1.500	138.000,00	10-те ЦЈЗ
8.	Предавања за експонирани работници	91	1.500	136.500,00	ЦЈЗ
9.	Стручно методолошка помош	10	5.000	50.000,00	ИЈЗ на РМ
	ВКУПНО:			1.500.000,00 денари	

По табелата ставот 1 се брише .

Ставот 7 се менува и гласи :„Програмата ќе се реализира во рамки на обезбедените средства во Буџетот на Република Македонија за 2014 година во висина од 1.500.000,00 денари, од кои 1.000.000,00 денари од основен Буџет и 500.000,00 денари од сопствени средства на Министерство за здравство .“

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8639/1
29 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

5033.

Врз основа на член 16 став 2 и 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“, бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014 и 132/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.10.2014 година, донесе

П Р О Г Р А М А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ХИВ/СИДА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2014 ГОДИНА

1. Во Програмата за заштита на населението од ХИВ/СИДА во Република Македонија за 2014 година, („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/2014), во делот „V. Потребни финансиски средства (обем, цена и вкупни средства) Табела 1“, табелата се менува и гласи:

I. Потребни финансиски средства (обем, цена и вкупни средства) Табела 1

Бр.	Активност	Извршител	Количина	цена	вкупно
1.	Набавка на антиретровирусна терапија за лицата кои живеат со ХИВ/СИДА и	Клиника за инфективни болести и фебрилни состојби	/	/	16.000.000,00
2.	Тестови за следење на ХИВ инфекцијата	Клиника за инфективни болести и фебрилни состојби	/	/	1.500.000,00
3.	Вршење на доброволно и доверливо советување и тестирање (ДДСТ) на лица, со цел да се утврди инфекција со ХИВ вирусот	Институтот за јавно здравје на Република Македонија	200	500,00	100.000,00
4.	Вршење на доброволно и доверливо советување и тестирање (ДДСТ) на лица, со цел да се утврди инфекција со ХИВ вирусот	10 Центри за јавно здравје по 100 теста	1000	500,00	500.000,00
5.	ДСТ кај новооткриени пациенти со туберкулоза	Институтот за јавно здравје на Република Македонија	270	500,00	135.000,00
6.	Дефинитивна лабораториска дијагноза за носителство на ХИВ за дефинитивна конфирмација	Клиника за инфективни болести и фебрилни состојби	25	5.000,00	125.000,00
7.	Дефинитивна лабораториска дијагноза за носителство на ХИВ за дефинитивна конфирмација	Институтот за јавно здравје на Република Македонија	25	5.000,00	125.000,00
8.	Спроведување на стручни предавања во училиштата за превенција на ХИВ/СИДА и СПИ помеѓу младата популација	10- Центри за јавно здравје	533 предавања	3.000,00	1.600.000,00
9.	Тренинг на здравствените работници за ризикот и заштитата при професионална експозиција на ХИВ/СИДА/ХЦВ	Институт за епидемиологија – медицински факултет	20 работилници /опфатени 300 здравствени работници	30.000,00	600.000,00
10.	Медиумска промоција за информирање и едукација на населението за ХИВ/СИДА на МРТВ,	МЗ	Согласно доставен медиа план	1.000.000,00	1.000.000,00
	Интернет Кампања FB, Twitter			315.000,00	315.000,00
	Средства обезбедени од основниот Буџет	/	/	/	20.000.000,00
	Буџет на самофинансирачки активности на Министерството за здравство	/	/	/	2.000.000,00
1-10	Вкупно	/	/	/	22.000.000,00

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-8643/1
29 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5034.

Врз основа на член 16 ставовите 2 и 3 од Законот за здравствената заштита ("Службен весник на Република Македонија", бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014 и 132/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.10.2014 година, донесе

ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА
ТУБЕРКУЛОЗАТА КАЈ НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2014 ГОДИНА

1. Во „Програмата за превентивни мерки за спречување на туберкулозата кај населението во Република Македонија за 2014 година" ("Службен весник на Република Македонија" бр. 15/2014), во Делот IV. Потребни финансиски средства (обем, цена и вкупни средства), Табелата број 1 се менува и гласи:

Табела (1)

Бр	Активности	Извршители	Индикатор	Единечна цена (денари)	Вкупен износ (денари)	Фреквенција на изестување
1	Мониторинг и евалуација	ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза	12	6000	72.000,00	квартално
2	Обезбедување на лекови за лекување на нови и лекувани болни со туберкулоза	ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза			4.078.000,00	годишно
3	Неизмирени обврски од 2011 година				1.950.000,00	
	Средства обезбедени од основниот Буџет				5.100.000,00	
	Буџет на самофинансирачк и активности на Министерството за здравство				1.000.000,00	
	ВКУПНО:				6.100.000,00	

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8645/1
29 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5035.

Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014 и 132/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.10.2014 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИМУНИЗАЦИЈА НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2014 ГОДИНА

1. Во Програмата за задолжителна имунизација на населението во Република Македонија за 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/14), во делот „III. Мерки кои треба да се превземат за подобрување на состојбите“, во ставот 2 аLINEЈАТА 2 се менува и гласи:

„ - набавка на повеќевалентни вакцини, со цел воведување на поливалентните вакцини во редовниот календар за имунизација и отпочнување со вакцинацијата.“

Во делот „VII. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА“, во ставот 2 износот „240.000.000,00“ се заменува со износот „120.000.000,00“.

Во делот „VII-1. ВАКЦИНИ ЗА КОНТИНУИРАНА ИМУНИЗАЦИЈА“ насловот и табелата се менуваат и гласат:

„VII-1. ВАКЦИНИ ЗА КОНТИНУИРАНА ИМУНИЗАЦИЈА-НЕИЗМИРЕНИ ОБВРСКИ ОД 2013 ГОДИНА“

Вид на вакцина	Неизмирени обврски од 2013 година		
	Број на дози	Единечна цена	Вкупна вредност
1 MRP	18.800	319,484	6.006.299,00
2 Polio	180.000	15,697	2.825.460,00
3 Hepatis B ped.	56.950	209,412	11.926.013,00
4 HPV	19.000	4.345,954	82.573.121,00
5 HEPATITIS B ADULT	2000	387,450	774.900,00
6 Hib	64.980	187,403	12.177.447,00
ВКУПНО			116.283.240,00

Во делот „VII-2. ВАКЦИНИ ПО ЕПИДЕМИОЛОШКИ ИНДИКАЦИИ“ табелата се менува и гласи:

Вид на вакцина по епидемиолошки индикации	Број на дози	Единечна цена	Вкупна вредност
1. HEPATITIS B ADULT	1.000	390,00	390.000,00
2. DTP acc	1.000	700,00	700.000,00
3. IMOGAM RABIES 10 ml	30	23.100,00	693.000,00
4. IMOGAM RABIES 2ml	30	5.600,00	168.000,00
5. IMOVAX RABIES VERO	1.000	720,00	720.000,00
6. TUPHYUM VI	200	260,00	52.000,00
7. IMMUNOGLOBULIN HEPATITIS B, 5 ml	20	21.000,00	420.000,00
8. IMMUNOGLOBULIN HEPATITIS B, 1 ml	40	5.400,00	216.000,00
9. SERUM ANTI VIPERINUM	100	2.155,60	215.560,00
10. STAMARIL	30	1.500,00	45.000,00
11. Мониторинг картички (freege tag)	100	972,00	97.200,00
ВКУПНО			3.716.760,00
ВКУПНО VII-1 и VII-2			120.000.000,00

По табелата VII-2, во ставот 1 износот „240.000.000,00“ се заменува со износот „120.000.000,00“.

Во ставот 2 износот „42.306.803,00“ се заменува со износот „116.283.240,00“.

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8646/1
29 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5036.

Врз основа на член 16 став 1 точка 10 и став 3 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14 и 132/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.10.2014 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ИНСУЛИН, ГЛУКАГОН, ИНСУЛИНСКИ ИГЛИ, ЛЕНТИ ЗА МЕРЕЊЕ ШЕКЕР И ЕДУКАЦИЈА ЗА ТРЕТМАН И КОНТРОЛА НА ДИЈАБЕТЕС ЗА 2014 ГОДИНА

I. Во Програмата за обезбедување на инсулин, глукагон, инсулински игли, ленти за мерење шеќер и едукација за третман и контрола на дијабетес за 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/14), во Делот 3. ПОТРЕБНИ ТИПОВИ И КОЛИЧИНИ НА ИНСУЛИН, ГЛУКАГОН, ИНСУЛИНСКИ ИГЛИ, ЛЕНТИ ЗА МЕРЕЊЕ ШЕКЕР И ЕДУКАЦИЈА ЗА ТРЕТМАН И КОНТРОЛА НА ДИЈАБЕТЕС ЗА 2014 ГОДИНА, првиот пасус се менува и гласи:

„Износот на финансиски средства кои се потребни за обезбедување на инсулин, глукагон, инсулински игли, ленти за мерење на шеќерот, потрошен материјал за инсулински пумпи за 2014 година е 485,223,280.00 денари и неизмирени обврски 344,776,720.00 денари.“

II. Делот 3. точка 1. Камп за тип 1 дијабетес – 920 000 мкд, точка 2. Едукативни сесии во основните и средни училишта во Македонија – 630 000 мкд и табелата Договорни услуги се бришат.

Табелата Рекапитулар се менува и гласи:

Рекапитулар	Денари
Финансиски средства кои се потребни за обезбедување на инсулин, глукагон, инсулински игли, ленти за мерење на шеќерот во крвта за 2014 година	485,223,280,00
Неизмирени обврски	344,776,720,00
Вкупно потребни средства од Буџетот на Република Македонија	830.000.000,00

III. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8647/1
29 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5037.

Врз основа на член 16 став 1 аLINEЈА 5 и став 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14 и 132/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.10.2014 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦА СО БОЛЕСТИ НА
ЗАВИСНОСТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2014 ГОДИНА**

1. Во Програмата за здравствена заштита на лица со болести на зависности во Република Македонија за 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/14), во Делот „ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА“, по ставот 5 табелите 2 и 3 се менуваат и гласат:

2.	Лекување во дневни болници и болничко лекување	Количини	Потребни средства
2.1.	Лекување во дневни болници на зависници од алкохол и дрога над 30 дена		
2.2.	Болничко лекување на зависници од алкохол и дрога над 30 дена		
2.3.	Лекување на зависници-судски случаи		
2.4.	Партиципација		
	ВКУПНО СРЕДСТВА ОД ОСНОВНИОТ БУЏЕТ: 25.000.000,00 денари		
	ВКУПНО СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ НА САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ: 10.000.000,00 денари		
	ВКУПНО ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА: 35.000.000,00 денари		

3.	РЕКАПИТУЛАР	Потребни средства во денари
3.1.	Набавка на метадон за 1200 лица и на buprenorphin за 210 лица со болести на зависности	42.000.000,00
3.2.	Лекување во дневни болници, болничко лекување на зависници од алкохол и дрога над 30 дена и партиципација	25.000.000,00
	Вкупно средства од основниот буџет	67.000.000,00
	Вкупно средства од буџетот на самофинансирачките активности за неизмирени обврски за 2013 година	10.000.000,00
	ВКУПНО ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА:	77.000.000,00 денари

2. Во Делот „ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА“ во ставот 1 износот „70.000.000,00“, се заменува со износот „67.000.000,00“, а износот „28.000.000,00“ се заменува со износот „25.000.000,00“.

3. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8649/1
29 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5038.

Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“, бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14 и 132/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.10.2014 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА АКТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА МАЈКИТЕ
И ДЕЦАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2014 ГОДИНА**

1. Во Програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата во Република Македонија за 2014 година („Службен весник на Република Македонија“, бр.15/14), во глава IV. Потребни финансиски средства за реализација на програмата, Табелата 1. се менува и гласи:

„ Табела 1. Потребни финансиски средства за реализација на Програмата

	Активности	Извршител	Количина	Цена	Вкупно
1.	Тиреоиден скрининг на сите новородени деца	Министерство за здравство, Универзитетска клиника за детски болести	24.000	125,00	3.000.000,00
2.	Детектирање на метаболни болести како селективен скрининг по индикација	Министерство за здравство, Универзитетска клиника за детски болести	2.700	851	2.600.000,00
3.	Микробиолошки брисеви за 100 трудници – приматели за социјална помош и заштита и ослободување од партиципација за микробиолошки брисеви за сите бремени од семејства со минимални вкупни месечни примања и/или се невработени	Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство, Лаборатории при Институтот за јавно здравје Скопје, Центрите за јавно здравје, Институт за микробиологија	100	350	35.000,00
4.	Брошура-информација и совети за новите родители (24.000 примероци) и дистрибуција	Министерство за здравство, Институт за јавно здравје Скопје	24.000	17,00	410.000,00
5.	Државен центар за репродуктивно здравје Национален координатор (3x6.000 денари) 20 медицински сестри /акушерки во породилишта за внесување на податоците (3x3.000 денари за секоја акушерка/медицинска сестра)	Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство и породилиштата низ државата 16 Општи болници вклучувајќи ги и приватните породилишта	1	1.000.000,00	1.000.000,00
6.	Зајакнување на капацитети на ОБ Струмица со распоредување, доктор на медицина со лиценца за работа од областа на гинекологијата и акушерството и медицинска сестра/акушерка, еднаш во неделата да вршат здравствена дејност на ниво на примарна здравствена заштита во ординација за гинекологијата и акушерството на подрачјето на општина НОВО СЕЛО	Општа Болница Струмица	48 недели	10.000	480.000,00
7.	Зајакнување на капацитети на СГАБ Чаир- Скопје со распоредување, доктор на медицина со лиценца за работа од областа на гинекологијата и акушерството и медицинска сестра/акушерка, еднаш во неделата да вршат здравствена дејност на ниво на примарна здравствена заштита во ординација за гинекологијата и акушерството на подрачјето на општина Шутка	Специјална гинеколошко акушерска болница-Чаир	24 недели	10.000	240.000,00

8.	Аntenatalни прегледи на бремени 50 Ромки 200 за прв преглед во 12-14 гестациска недела, брис и ехо преглед + 400 денари за втор преглед во 21-24 гестациска недела за ехо преглед за што ќе се евидентира во мајчина книшка-(условен трансфер)	Министерство за здравство, Ромски здравствени медијатори координирани од Заводот за здравствена заштита на мајки деца	50	600.00	30.000,00
9.	Регионални работилници за здравствени работници (превентивните тимови) за теми од областа на здравјето на децата (10 семинари)	Завод за здравствена заштита на мајки и деца	5	15.000,00x30 луѓе	150.000,00
10.	Едукација на семејства во рурални средини и ромски заедници за унапредување на здравјето и развојот кај децата, вакцинации, безбедно мајчинство и адолесцентно здравје од страна на РЗМ и патронажна служба	Завод за здравствена заштита на мајки и деца	5.000 семејства да се едуцираат	50	250.000,00
11.	Промоција на Европската недела на имунизација	Министерство за здравство, Завод за здравствена заштита на мајки и деца	1	250.000,00	250.000,00
12.	Промоција на Светската недела на доењето	Министерство за здравство, Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство, Завод за здравствена заштита на мајки и деца	1	100.000,00	100.000,00
13.	Спроведување на истражување за достапноста на услугите за репродуктивно здравје со акцент на ранливи групи (дефинирање на оптимален/минимален) пакет на услуги за бремените жени кои би биле бесплатни за социјално ранливите групи жени	Министерство за здравство, УНФПА - Фонд на население за Обединети нации	1	55.000,00	55.000,00
	Средства кои се обезбедени од основниот Буџет				7.100.000,00
	Буџет на самофинансирачки активности на Министерството за здравство				1.500.000,00
	Вкупно				8.600.000,00

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8650/1
29 октомври 2014 година
Скопје
Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

5039.

Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14 и 132/14) и член 63 точка 7) од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/00, 96/00, 50/01, 11/02, 31/03, 84/05, 37/06, 18/07, 36/07, 82/08, 98/08, 6/09, 67/09, 50/10, 156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14, 97/14, 112/14 и 113/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.10.2014 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦА СО ДУШЕВНИ РАСТРОЈСТВА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2014 ГОДИНА

1. Во Програмата за здравствена заштита на лица со душевни растројства во Република Македонија за 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/14), во делот „МЕРКИ, АКТИВНОСТИ И ИЗВРШИТЕЛИ НА ПРОГРАМАТА“ во подделот „Активностите во оваа програма преставуваат:“ во точката 3) точката се заменува со записка и се додава нова точка 4) која гласи:

„4) Финансирање на тимовите кои ќе работат во Центрите за депресија, а ќе функционираат надвор од болниците (во Здравствените домови и Центрите за јавно здравје).“

Во подделот „Извршители на програмата се:“ во точката 2) по зборот „единица“ се додаваат зборовите „и/или невропсихијатриско/психијатриско одделение или служба“.

2. Во делот „ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА“ табелата се заменува со нова табела која гласи:

	Износ
1. Судски случаи (лица со изречена мерка задолжително чување и лекување)	26.500.000,00
2. Партиципација за пациентите кои се лекуваат во центрите за ментално здравје	13.000.000,00
3. Одржување на едукативни работилници	100.000,00
4. Превземени обврски од 2013 година	15.719.077,00
5. Превземени обврски од 2012 година	4.280.923,00
6. Средства за тимовите во Центрите за депресија	400.000,00
ВКУПНО:	60.000.000,00 денари

Во текстот по табелата во ставот 1 износот „65.000.000,00“ се заменува со износот „60.000.000,00“, а износот „50.000.000,00“ се заменува со износот „45.000.000,00“.

3. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8651/1
29 октомври 2014 година
Скопје
Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

5040.

Врз основа на член 16 став 1 алинеја 7 и став 3 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014 и 132/2014), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 29.10.2014 година, донесе:

ПРОГРАМА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА КРВОДАРИТЕЛСТВОТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2014 ГОДИНА

1. Во Програмата за организирање и унапредување на крводарителството во Република Македонија за 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/2014), во делот „ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА“, во ставовите 1 и 2 износот „16.000.000,00“ се заменува со износот „15.020.000,00“. Во делот „СРЕДСТВА ЗА НАДОМЕСТОК НА ПАРТИЦИПАЦИЈА“ износот „9.000.000,00“ се заменува со износот „8.020.000,00“.

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8652/1
29 октомври 2014 година
Скопје
Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

5041.

Врз основа на член 8 од Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/2013, 120/2013 и 41/2014) и член 40 став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 180/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.10.2014 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА ВО СТУДЕНТСКИОТ СТАНДАРД ЗА 2014 ГОДИНА

1. Во Програмата за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/14 и 141/14) во точка 1 во ставот 10 табелата се заменува со нова табела, која гласи:

Програма/ Потпрограма	Ставка	ОПИС	НАМЕНА	ИЗНОС
Програма 6			ВКУПНО:	436.653.000
Потпрограма 60	420	Стоки и услуги	Патни и дневни расходи	5.996.000
Потпрограма 60	421	Стоки и услуги	Комунални услуги, греење, комуникации	5.000.000
Потпрограма 60	425	Стоки и услуги	Договорни услуги	1.400.000
Потпрограма 60	426	Стоки и услуги	Други тековни расходи	600.000
Потпрограма 60	464	Разни трансфери	Стипендии за студенти, партиципација за сместување и исхрана на студенти во студентски домови	410.300.000
Потпрограма 60	465	Исплата по извршни исправи	Исплата по извршни исправи	8.181.000
Потпрограма 60	480		Купување на опрема и машини	11.000
Потпрограма 60	483	Капитални расходи	Купување на мебел	5.075.000
Потпрограма 60	485	Капитални расходи	Вложувања и нефинансиски средства -Студентски кредити	90.000
	Ставка	ОПИС	НАМЕНА	ИЗНОС
Потпрограма ТК	482	Капитални расходи	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СТУДЕНТСКИ ДОМОВИ	33.023.000
			СЕ ВКУПНО Програма 6 и Потпрограма ТК:	469.676.000

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-8704/1
29 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5042.

Врз основа на член 16 став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“, бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.10.2014 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ И ДРЖАВНА И ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2014 ГОДИНА

1. Во Годишната програма за изработка на урбанистички планови и државна и локална урбанистичка планска документација во Република Македонија во 2014 година („Службен весник на Република Македонија“, бр. 15/14 и 143/14), во точката 1, потточка 1.3 по зборовите: „развојни зони“ се додаваат зборовите: „и други зони“ и износот „2.500.000,00“ се заменува со износот „1.600.000,00“.

Во потточката 1.12 износот „200.000,00“ се заменува со износот „1.200.000,00“.

Во потточката 1.13 износот „1.200.000,00“ се заменува со износот „800.000,00“.

По потточката 1.16 се додаваат три нови потточки 1.17, 1.18 и 1.19 кои гласат:

„1.17 Средства наменети за довршување на Урбанистички план вон населено место за Туристички локалитет Горица, Св. Стефан со пристаниште

100.000,00 денари

1.18 Државна урбанистичка планска документација за Спортски Аеродром Калишта, Струга

700.000,00 денари

1.19 Средства наменети за спортско рекреативни центри

100.000,00 денари“

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8803/1
29 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА

5043.

Врз основа на член 88 - з став (3) од Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14 и 44/14), министерот за култура донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ПРОСТОРНИТЕ УСЛОВИ ЗА МАТЕРИЈАЛНО - ТЕХНИЧКАТА И ИНФОРМАТИЧКАТА ОПРЕМЕ- НОСТ НА ПРОСТОРИИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА КОНЗЕРВАТОРСКА ЛИЦЕНЦА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат просторните услови за материјално-техничката и информатичката опременост на просториите за полагање на испитот за добивање на конзерваторска лиценца (во натамошниот текст: испитот).

Член 2

Полагањето се спроведува во две простории од кои секоја одделно треба да биде опремена со :

- најмалку 36 работни бироа од кои 30 за кандидатите за тестирање, пет за членовите на комисијата за полагање и една за серверот,
- најмалку 36 столчиња,
- дисплеј за објавување на резултати со димензии од најмалку 2x2 метри,
- најмалку 30 персонални компјутери чиј монитор е најмалку 19“,
- еден централен сервер со монитор за надгледување на процесот на тестирање и за локално снимање на процесот на тестирање,
- локална комуникациска мрежа,
- мрежен преклопник и
- мрежна камера за снимање на полагањето.

Член 3

Просториите за полагање на испитот имаат интернет конекција од најмалку 10мб/с, наменета само за електронското полагање на испитот и пристап до апликацијата на Министерството за култура – Управа за заштита на културното наследство за спроведување на електронското полагање на испитот.

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 54-9742/1
29 октомври 2014 година
Скопје

Министер за култура,
д-р **Елизабета Канческа - Милевска** с.р.

5044.

Врз основа на член 10 - ж став (3) од Законот за употребата на македонскиот јазик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/98, 89/08, 116/10 и 187/13), министерот за култура донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ПРОСТОРНИТЕ УСЛОВИ ЗА МАТЕРИЈАЛНО
- ТЕХНИЧКАТА И ИНФОРМАТИЧКАТА ОПРЕ-
МЕНОСТ НА ПРОСТОРИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ
НА ИСПИТОТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ЛЕКТОРСКА
ЛИЦЕНЦА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат просторните услови за материјално-техничката и информатичката опременост на просториите за полагање на испитот за добивање на лекторска лиценца (во натамошниот текст: испитот).

Член 2

Полагањето се спроведува во две простории од кои секоја одделно треба да биде опремена со:

- најмалку 36 работни бироа од кои 30 за кандидатите за тестирање, пет за членовите на комисијата за полагање и една за серверот,
- најмалку 36 столчиња,
- дисплеј за објавување на резултати со димензии од најмалку 2x2 метри,
- најмалку 30 персонални компјутери чиј монитор е најмалку 19“,
- еден централен сервер со монитор за надгледување на процесот на тестирање и за локално снимање на процесот на тестирање,
- локална комуникациска мрежа,
- мрежен преклопник и
- мрежна камера за снимање на полагањето.

Член 3

Просториите за полагање на испитот имаат интернет конекција од најмалку 10мб/с, наменета само за електронското полагање на испитот и пристап до апликацијата на Министерството за култура за спроведување на електронското полагање на испитот.

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 54-9741/1

29 октомври 2014 година

Скопје

Министер за култура,

д-р Елизабета Канческа - Милевска, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ
КОМУНИКАЦИИ

5045.

Врз основа на член 24 став (1) алинеја 3) и член 129 став (3) од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр.39/2014), Директорот на Агенцијата за електронски комуникации, на 18.9.2014 година, донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ КОИ МОЖАТ ДА СЕ
КОРИСТАТ БЕЗ ОДОБРЕНИЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ
НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ

Член 1

Со овој Правилник се утврдуваат радиофреквенциите што можат да се користат без одобрение за користење на радиофреквенции, во согласност со прописите на Европската конференција за пошти и телекомуникации (CEPT) и другите меѓународни правила и прописи што ги прифатила Република Македонија.

Член 2

Радиофреквенциите кои се користат без одобрение за користење на радиофреквенции како и условите за нивно користење се дадени во Прилог на овој правилник кој е негов составен дел.

Член 3

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на влегување во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за радиофреквенции кои можат да се користат без одобрение за користење на радиофреквенции („Службен весник на Република Македонија број 64/2007) и Правилникот за изменување на правилникот за радиофреквенции кои можат да се користат без одобрение за користење на радиофреквенции („Службен весник на Република Македонија“ број 169/2010).

По влегувањето во сила овој Правилник ќе биде објавен и на веб страната на Агенцијата за електронски комуникации.

Бр. 0201-1305/3

18 септември 2014 година

Скопје

Директор,

Роберт Орданоски, с.р.

ПРИЛОГ

(за радиофреквенции кои се користат без одобрение за користење на радиофреквенции)

Радиофреквенции	Употреба	МКС и ETSI стандард	Моќност / Магнетно поле	Пристап и услови	Ширина на канал	CERT документи	Забелешка
9.00 - 315 KHz	SRD: активни медицински импланти со придружни уреди (за ULP-AMI)	MKS EN 302 195	30 dBμA/m на 10 метри	≤ 10% duty cycle		ERC/REC 70-03 Annex 12	ULP-AMI (активни медицин. импланти со ултра ниска моќност). Користат индуктивна loop техн. за телеметрија.
9.00 - 90 KHz	SRD: индуктивни апликации	MKS EN 300 330	72 dBμA/m на 10 метри (на 30 KHz јачината на полето опаѓа за 3 dB/oct)			ERC/REC 70-03 Annex 9	Како надворешна антена може да се користи само loop coil антена
90 - 119 KHz	SRD: индуктивни апликации	MKS EN 300 330	42 dBμA/m на 10 метри			ERC/REC 70-03 Annex 9	Како надворешна антена може да се користи само loop coil антена
119 - 135 KHz	SRD: индуктивни апликации	MKS EN 300 330	66 dBμA/m на 10 метри (на 119 KHz јачината на полето опаѓа за 3 dB/oct)			ERC/REC 70-03 Annex 9	Како надворешна антена може да се користи само loop coil антена
135 - 140 KHz	SRD: индуктивни апликации	MKS EN 300 330	42 dBμA/m на 10 метри			ERC/REC 70-03 Annex 9	Како надворешна антена може да се користи само loop coil антена
140 - 148.5 KHz	SRD: индуктивни апликации	MKS EN 300 330	37.7 dBμA/m на 10 метри			ERC/REC 70-03 Annex 9	Како надворешна антена може да се користи само loop coil антена

Радиофреквенции	Употреба	МКС и ETSI стандард	Моќност / Магнетно поле	Пристап и услови	Ширина на канал	СЕРТ документи	Забелешка
148.5KHz - 5 MHz	индуктивни апликации	МКС EN 300 330	- 15 dBμA/m на 10 метри (макс. јачина на поле е деф. за 10KHz. макс.дозволена тотал. јачина на поле е дозволена за -5 dBμA/m на 10 м.за системи што користат опсежи поголеми од 10KHz (-15 dBμA/m на 10м.)			ERC/REC 70-03 Апнех 9	Како надворешна антена може да се користи само loop coil антена
315 - 600 KHz	SRD: активни медицински импланти со придружни уреди	МКС EN 302 536	- 5 dBμA/m на 10 метри	≤ 10% duty cycle		ERC/REC 70-03 Апнех 12	Апликации се наменети за животински импланти
400 - 600 KHz	SRD: индуктивни апликации	МКС EN 300 330	- 8 dBμA/m на 10 метри			ERC/REC 70-03 Апнех 9	Само за RFID.
456.9-457.1 KHz	SRD: откривање на жртви во лавини	МКС EN 300 718	7 dBμA/m на 10 метри		континуиран бран (CW) без модулација	ERC/REC 70-03 Апнех 2	Централна фреквенција е 457 kHz
984 - 7484 kHz	SRD: железнички апликации (Balise/Eurobalise)	МКС EN 302	9dBμA/m на 10 метри	≤1% duty cycle		ERC/REC 70-03 Апнех 4	Централна фреквенција е 4234 kHz. Предава само по прием на Balise/Eurobalise telepowering сигнал од воз
3155 - 3400 KHz	SRD: индуктивни апликации	МКС EN 300 330	13.5 dBμA/m на 10 метри			ERC/REC 70-03 Апнех 9	Како надворешна антена може да се користи само loop coil антена

Радиофреквенции	Употреба	МКС и ETSI стандард	Моќност / Магнетно поле	Пристап и услови	Ширина на канал	СЕРТ документи	Забелешка
4515 KHz	SRD: железнички апликации (систем Euroloop)	MKS EN 300 330	7 dBµA/m на 10 метри			ERC/REC 70-03 Annex 4	Предава само по прием на Eurobalise сигнал од воз
5 - 30 MHz	SRD: индуктивни апликации	MKS EN 300 330	-20 dBµA/m на 10 метри D21			ERC/REC 70-03 Annex 9	Како надворешна антена може да се користи само loop coil антена.
6765 - 6795 KHz	SRD: неспецифични уреди SRD: индуктивни апликации	MKS EN 300 330 MKS EN 300 330	42 dBµA/m на 10 метри 42 dBµA/m на 10 метри			ERC/REC 70-03 Annex 1 ERC/REC 70-03 Annex 9	
7.3 - 23 MHz	SRD: железнички апликаци	MKS EN 302 609	-7 dBµA/m на 10 метри			ERC/REC 70-03 Annex 4	Централна фрекв. 13.547MHz. Се емитува само кога има возови.
7400 - 8800 kHz	SRD: индуктивни апликации	MKS EN 300 330	9 dBµA/m на 10 метри			ERC/REC 70-03 Annex 9	
10200 - 11000 kHz	SRD: индуктивни апликации	MKS EN 300 330	9 dBµA/m на 10 метри			ERC/REC 70-03 Annex 9	

Радиофреквенции	Употреба	МКС и ETSI стандард	Моќност / Магнетно поле	Пристап и услови	Ширина на канал	СЕРТ документи	Забелешка
12.5-20 MHz	SRD: активни медицински импланти со придружни уреди	MKC EN 300 330	-7 dBμA/m на 10 метри	≤10% duty cycle		ERC/REC 70-03 Annex 12	Само за внатрешно користење на ULP-AID. Макс. јач. на полето е наведена за опсег од 10 kHz. Трансмисионата маска за ULP-AID е дефинирана на следниот начин: 3dB проп.опсег 300kHz 10dB п.опсег 800kHz 20dB п.опсег 2 MHz.
13.553 - 13.567 MHz	SRD: неспецифични уреди	MKC EN 300 330	42 dBμA/m на 10 метри			ERC/REC 70-03 Annex 1	
	SRD: индуктивни апликации	MKC EN 300 330	42 dBμA/m на 10 метри			ERC/REC 70-03 Annex 9	
		MKC EN 300 330	60 dBμA/m на 10 метри			ERC/REC 70-03 Annex 9	само за RFID и EAS
13.410-13.553 MHz 13.567-13.710 MHz	SRD: индуктивни апликации	MKC EN 300 330	9 dBμA/m на 10 метри			ERC/REC 70-03 Annex 9	само за RFID, поврзано со претходниот подопсег
13.110-13.410 MHz 13.710-14.010 MHz	SRD: индуктивни апликации	MKC EN 300 330	-3.5 dBμA/m на 10 метри			ERC/REC 70-03 Annex 9	само за RFID, поврзано со подопсегот од 13.553 до 13.567 MHz.
12.660-13.110 MHz 14.010-14.460 MHz	SRD: индуктивни апликации	MKC EN 300 330	-10 dBμA/m на 10 метри			ERC/REC 70-03 Annex 9	само за RFID, поврзано со подопсегот од 13.553 до 13.567 MHz.

Радиофреквенции	Употреба	МКС и ETSI стандард	Моќност / Магнетно поле	Пристап и услови	Ширина на канал	CEPT документи	Забелешка
11.810-12.660 MHz 14.460-15.310 MHz	SRD: индуктивни апликации	MKC EN 300 330	-16 dBμA/m на 10 метри			ERC/REC 70-03 Annex 9	само за RFID, поврзано со подопсегот од 13.553 до 13.567 MHz.
13.460-13.553 MHz 13.567-13.660 MHz	SRD: индуктивни апликации	MKC EN 300 330	27 dBμA/m на 10 метри			ERC/REC 70-03 Annex 9	само за RFID, поврзано со претходниот подопсег
13.360-13.460 MHz 13.660-13.760 MHz	SRD: индуктивни апликации	MKC EN 300 330	линеарна транзиција од 27 до -3.5 dBμA/m на 10 метри			ERC/REC 70-03 Annex 9	
13.110-13.360 MHz 13.760-14.010 MHz	SRD: индуктивни апликации	MKC EN 300 330	-3.5 dBμA/m на 10 метри			ERC/REC 70-03 Annex 9	само за RFID, поврзано со претходните подопсези
12.660-13.110 MHz 14.010-14.460 MHz	SRD: индуктивни апликации	MKC EN 300 330	-5 dBμA/m на 10 метри			ERC/REC 70-03 Annex 9	
26.957-27.283 MHz	SRD: неспецифични уреди	MKC EN 300 220 MKC EN 300 330	42 dBμA/m на 10 метри 10 mW e.r.p.			ERC/REC 70-03 Annex 1	
26.957-27.283 MHz	SRD: индуктивни апликации	MKC EN 300 330	42 dBμA/m на 10 метри			ERC/REC 70-03 Annex 9	
26.960-27.410 MHz	ЦБ радиостаници што работат во граѓански опсег	MKC EN 300 135 MKC EN 300 433				ECC/DEC(11)03	CEPT PR 27
26.995 MHz 27.045 MHz 27.095 MHz 27.145 MHz 27.195 MHz	SRD: неспецифични уреди SRD: далечинско управување на модели	MKC EN 300 220 EN MKC EN 300 220	100 mW e.r.p. 100 mW e.r.p.	<0.1% duty cycle	до 10KHz 10KHz	ERC/REC 70-03 Annex1 ERC/REC 70-03 Анекс 8	

Радиофреквенции	Употреба	МКС и ETSI стандард	Моќност / Магнетно поле	Пристап и услови	Ширина на канал	СЕРТ документи	Забелешка
27.090-27.100 MHz	SRD: железнички апликации (Balise/Eurobalise)	MKC EN 302 608 MKC EN 300 330	42 dBμA/m на 10 метри			ERC/REC 70-03 Annex 4	Централна фреквенција е 27.095 MHz. Down-link: za Balise/Eurobalise
29.7 - 47 MHz	SRD: радио микрофони	MKC EN 300 422	10 mW e.g.p.		≤ 50 KHz	ERC/REC 70-03 Annex 10	Врз основа на подесување на опсег.
30 - 37.5 MHz	SRD: активни медицински импланти со придружни уреди	MKC EN 302 510	1 mW e.g.p.	≤ 10% duty cycle		ERC/REC 70-03 Annex 12	Медицински мембрански импланти со ултра мала моќност за мерење на крвен притисок.
30 MHz - 12.4 GHz	SRD: Радиоретерминистички апликации (GPR/WPR)	MKC EN 302 066				ECC/DEC/(06)08 ERC/REC 70-03 Annex 6	Радари за испитување во земја и во зид
34.995 - 35.225 MHz	SRD: далечинско управување на модели	MKC EN 300 220	100 mW e.g.p.		10 KHz	ERC/DEC/(01)11 ERC/REC 70-03 Annex 8	Само за модели што летаат
40.660 - 40.700 MHz	SRD: неспецифични уреди	MKC EN 300 220	10 mW e.g.p.			ERC/REC 70-03 Annex 1	
40.665 MHz 40.675 MHz 40.685 MHz 40.695 MHz	SRD: далечинско управување на модели	MKC EN 300 220	100 mW e.g.p.		10 KHz	ERC/DEC/(01)12 ERC/REC 70-03 Annex 8	
87.5 - 108 MHz	SRD: безжични аудио апликации	MKC EN 301 357	50 mW e.g.p.		200 KHz	ERC/REC 70-03 Annex 13	Не се дозволени пилот тонови што обезбедуваат континуитет на преносот.
137 - 137.175 MHz	S-PCS <1GHz (T)	MKC EN 301 721				ERC/DEC/(99)05	Мобилни земски станици
137.75 - 138 MHz	S-PCS <1GHz (T)	MKC EN 301 721				ERC/DEC/(99)05	Мобилни земски станици

Радиофреквенции	Употреба	МКС и ETSI стандард	Моќност / Магнетно поле	Пристап и услови	Ширина на канал	СЕРТ документи	Забелешка
138.2 - 138.45	SRD: неспецифични уреди	MKC EN 300 220	10 mW e.i.r.p.	<1,0 %		ERC/REC 70-03 Annex 1	
148 - 150.05 MHz	S-PCS <1GHz (T)	MKC EN 301 721				ERC/DEC/(99)05	Мобилни земски станици
169.4-169.475 MHz	SRD: неспецифични уреди	MKC EN 300 220	500 mW e.i.r.p.	<10% duty cycle	до 50kHz	ECC/DEC/(05)02 ECC/REC 70-03 Annex 1	
	SRD: уреди за следење и трагање	MKC EN 300 220	500 mW e.i.r.p.	<10% duty cycle	Max 50kHz	ECC/DEC/(05)02 ECC/REC 70-03 Annex 2	
	SRD: отчитување на мерења	MKC EN 300 220	500 mW e.i.r.p.	<10% duty cycle	Max 50kHz	ECC/DEC/(05)02 ECC/REC 70-03 Annex 2	
	SRD: слушни помагала	MKC EN 300 422	10 mW e.i.r.p. 500 mW e.i.r.p.		≤ 50 KHz	ECC/DEC/(05)02 ECC/REC 70-03 Annex 10 ECC/DEC/(05)02 ECC/REC 70-03 Annex 10	Помагала за лица со оштетен слух (персонални) Помагала за лица со оштетен слух (јавни)
169.4-169.4875 MHz	SRD: неспецифични уреди	MKC EN 300 422	10 mW e.i.r.p.	<0.1% duty cycle	≤ 50 KHz	ECC/DEC/(05)02 ECC/REC 70-03 Annex 1	не треба да има концентрација или мултиплекси од индивидуални уреди
169.4-174 MHz	SRD: слушни помагала	MKC EN 300 422	10 mW e.i.r.p.		≤ 50 KHz	ECC/REC 70-03 Annex 10	Слушни помагала Врз основа на подесување на опсег.

Радиофреквенции	Употреба	МКС и ETSI стандард	Моќност / Магнетно поле	Пристап и услови	Ширина на канал	СЕРТ документи	Забелешка
169.4875-169.5875 MHz	SRD: неспецифични уреди	MKS EN 300 220	10 mW e.i.r.p.	<0.001% duty cycle освен за 00:00 до 06:00-часот ограничувањето е <0.1%		ECC/DEC/(05)02 ECC/REC 70-03 Annex 10	не треба да има концентрација или мултиплекси од индивидуални уреди
	SRD: слушни помагала	MKS EN 300 220	10 mW e.i.r.p.		≤ 50 KHz	ECC/DEC/(05)02 ECC/REC 70-03 Annex 10	Слушни помагала (за лична употреба)
	SRD: слушни помагала	MKS EN 300 220	500 mW e.i.r.p.		≤ 50 KHz	ECC/DEC/(05)02 ECC/REC 70-03 Annex 10	Слушни помагала (за јавно користење)
169.4875-169.8125 MHz	SRD: слушни помагала	MKS EN 300 422	10 mW e.i.r.p.		Max 50kHz	ECC/REC 70-03	Помагала за лица со оштетен слух (за јавно користење)
	SRD: слушни помагала	MKS EN 300 422	500 mW e.i.r.p.		Max 50kHz	Annex 10	
169.5875-169.8125 MHz	SRD: неспецифични уреди	MKS EN 300 422	10 mW e.i.r.p.	<0.1% duty cycle		ECC/DEC/(05)02 ECC/REC 70-03 Annex 1	
	SRD: слушни помагала	MKS EN 300 422	2 mW e.r.p.		≤ 50 KHz	ERC/REC 70-03 Annex 10	Слушни помагала (помагала за лица со оштетен слух)
173.965 - 174.015 MHz	SRD: слушни помагала	MKS EN 300 422					Врз основа на подесување на опсег.
	SRD: радиомикрофони и слушни помагала	MKS EN 300 422	50 mW e.r.p.			ERC/REC 70-03 Annex 10	Професионални микрофони
174 - 216 MHz	SRD: радиомикрофони и слушни помагала	MKS EN 300 422					Мобилни земски станици
	S-PCS <1GHz (T)	MKS EN 301 721				ERC/DEC/(99)05	Мобилни земски станици
399.9 - 400.05 MHz	S-PCS <1GHz (T)	MKS EN 301 721				ERC/DEC/(99)05	Мобилни земски станици
400.15 - 401 MHz	S-PCS <1GHz (T)	MKS EN 301 721				ERC/DEC/(99)05	Мобилни земски станици

Радиофреквенции	Употреба	МКС и ETSI стандард	Моќност / Магнетно поле	Пристап и услови	Ширина на канал	СЕРТ документи	Забелешка
401 - 402 MHz	SRD: активни медицински импланти со придружни уреди (за ULP-AMI)	MKC EN 302 537	25 µW e.r.p.	LBT или duty cycle ≤ 0.1%	25 kHz	ERC/REC 70-03 Аплекс 12	Индивидуалните трансмитери можат да комбинираат соседни канали за зголемен опсег до 100 kHz
402 - 405 MHz	SRD: активни медицински импланти со придружни уреди (за ULP-AMI)	MKC EN 301 839	25 µW e.r.p.		25 kHz	ERC/DEC/(01)17 ERC/REC 70-03 Аплекс 12	Индивидуалните трансмитери можат да комбинираат соседни канали за зголемен опсег до 300 kHz
405 - 406 MHz	SRD: активни медицински импланти со придружни уреди (за ULP-AMI)	MKC EN 302 537	25 µW e.r.p.	LBT или duty cycle ≤ 0.1%	25 kHz	ERC/REC 70-03 Аплекс 12	Индивидуалните трансмитери можат да комбинираат соседни канали за зголемен опсег до 100 kHz
406 - 406.1 MHz	S-PCS <1GHz (T)	MKC EN 301 721				ERC/DEC/(99)05	Мобилни земски станции
410 - 430 MHz	дигитални PMR/PAMR (T)	ETS 300 392 ETS 300 393 ETS 300 394 MKC EN 303 035				ERC/DEC/(99)02 ERC/DEC/(99)03	Мобилни терминали
433.050 - 434.790 MHz	SRD: неспецифични уреди	MKC EN 300 220	10 mW e.r.p.	<10% duty cycle		ERC/REC 70-03 Аплекс 1	

Радиофреквенции	Употреба	МКС и ETSI стандард	Моќност / Магнетно поле	Пристап и услови	Ширина на канал	СЕРТ документи	Забелешка
433.050 - 434.790 MHz	SRD: неспецифични уреди	MKC EN 300 220	1 mW e.r.p. 13dBm/10kHz (за широкопојасни канали со опсег поголем од 250kHz)			ERC/REC 70-03 Annex 1	Не е дозволен пренос на видео и аудио. Пренос на говор е дозволен со макс. опсег од 25kHz како LBT или еквивалентни уреди со сензор за ограничување на трансмисиониот период од 1 мин. за секој пренос.
434.040 - 434.790 MHz	SRD: неспецифични уреди	MKC EN 300 220	10 mW e.r.p.		до 25 KHz	ERC/REC 70-03 Annex 1	Не е дозволен пренос на видео и аудио. Пренос на говор е дозволен со макс. опсег од 25kHz како LBT или еквивалентни уреди со сензор за ограничување на трансмисиониот период од 1 мин. за секој пренос.
446 - 446.1 MHz	PMR446	EN MKC EN 300 296	500 mW e.r.p.		12.5 kHz		Мобилни терминали за говорни комуникации
446.1 - 446.2 MHz	PMR446	EN MKC EN 300 296	500mW e.r.p.		6,25 kHz или 12,5 kHz	ECC/DEC(05)02	
470 - 786 MHz	SRD: радио микрофони	MKC EN 300 422	50mW e.r.p.			ERC/REC 70-03 Annex 10	Врз основа на подесување на опсег. Професионални микрофони

Радиофреквенции	Употреба	МКС и ETSI стандард	Моќност / Магнетно поле	Пристап и услови	Ширина на канал	СЕРТ документи	Забелешка
470 - 862 MHz	SRD: радио микрофони	МКС EN 300 422	50 mW e.r.p.				Врз основа на подесување на опсег.
786 - 789 MHz	SRD: радио микрофони	МКС EN 300 422	12mW e.r.p.			ERC/REC 70-03 Annex 10 техн. услови за PMSE, вклуч. радиомикрофони согласно Annex3 ECC/DEC/(09)03 section 3.1	Врз основа на подесување на опсег.
823 - 826 MHz	SRD: радио микрофони и слушни помагала	МКС EN 300 422	20mW e.r.p. 100mW e.r.p.		≤200 kHz	ECC/DEC/(09)03 Annex 3 section 3.1 за PMSE вклучувајќи радиомикрофон и ERC/REC 70-03 Annex 10	100mW ограничување за уреди што се носат на телото
826 - 832 MHz	SRD: радио микрофони и слушни помагала	МКС EN 300 422	100mW e.r.p.		≤200 kHz	ECC/DEC/(09)03 Annex 3 section 3.1 за PMSE (вклучувајќи радиомикрофон и ERC/REC 70-03 Annex 10	
863 - 865 MHz	SRD: радио микрофони и слушни помагала	МКС EN 300 422 МКС EN 301 357	10 mW e.r.p.			ERC/REC 70-03 Annex 10	
	SRD: бежични аудио апликации	МКС EN 301 357	10 mW e.r.p.			ERC/REC 70-03 Annex 13	

Радиофреквенции	Употреба	МКС и ETSI стандард	Моќност / Магнетно поле	Пристап и услови	Ширина на канал	CEPT документи	Забелешка
863-870 MHz	SRD: неспецифични уреди	MKS EN 300 220	25 mW e.r.p.	$\leq 0.1\%$ или LBT	$\leq 100\text{kHz}$ за 47 или повеќе канали	ERC/REC 70-03 Annex 1	FHSS модулација
			$\leq 25\text{ mW e.r.p.}$ на моќност: -4.5 dBm/100kHz	$\leq 0.1\%$ или LBT+AFA		ERC/REC 70-03 Annex 1	DSSS и други широкопојасни модуларни различни од FHSS
			$\leq 25\text{ mW e.r.p.}$	$\leq 0.1\%$ или LBT+AFA	$\leq 100\text{kHz}$ за 1 или повеќе канали. модуларна опсегот е $\leq 300\text{kHz}$	ERC/REC 70-03 Annex 1	Тесно/широко-појасна модуларна
864.8 - 865 MHz	SRD: бежични аудио апликации	MKS EN 300 220	10 mW e.r.p.		50 KHz	ERC/REC 70-03 Annex 13	Теснопојасни аналогни уреди за пренос на говор
865 - 865.6 MHz	SRD: радиофреквен. идентификација (RFID)	MKS EN 302 208	100 mW e.r.p.		$\leq 200\text{ KHz}$	ERC/REC 70-03 Annex 11	Централна фреквенција е: 864.9 MHz + 0.2 MHz* број на канал) од 1 до 3
865.6 - 867.6 MHz	SRD: радиофреквен. идентификација (RFID)	EN 302 208	2 W e.r.p.		$\leq 200\text{ KHz}$	ERC/REC 70-03 Annex 11	Централна фреквенција е: 864.9 MHz + 0.2 MHz* број на канал) од 4 до 13
867.6 - 868 MHz	SRD: радиофреквен. идентификација (RFID)	MKS EN 302 208	500 mW e.r.p.		$\leq 200\text{ KHz}$	ERC/REC 70-03 Annex 11	Централна фреквенција е: 864.9 MHz + 0.2 MHz* број на канал) 14 и 15

Радиофреквенции	Употреба	МКС и ETSI стандард	Моќност / Магнетно поле	Пристап и услови	Ширина на канал	СЕРТ документи	Забелешка
868.0 - 868.6 MHz	SRD: неспецифични уреди	MKC EN 300 220	≤25 mW e.r.p.	≤ 1,0% или LBT+AFA	без распределба на канали (може да се користи целиот опсег)	ERC/REC 70-03 Annex 1	Тесно/широко-појасна модулација. Може да се користи целиот подопсег.
868.6 - 868.7 MHz	SRD: аларми	MKC EN 300 220	10 mW e.r.p.	< 1% duty cycle	25 KHz	ERC/REC 70-03 Annex 7	Целиот опсег може да се користи како еден канал за пренос на податоци со голема брзина
868.7 - 869.2 MHz	SRD: неспецифични уреди	MKC EN 300 220	≤25 mW e.r.p.	≤ 0,1% или LBT+AFA	без распределба по канална канали (може да се користи целиот опсег)	ERC/REC 70-03 Annex 1	Тесно/широко-појасна модулација. Може да се користи целиот подопсег.
869.20 - 869.25 MHz	SRD: аларми	MKC EN 300 220	10 mW e.r.p.	< 0,1% duty cycle	25 KHz		Социјални аларми
869.25 - 869.3 MHz	SRD: аларми	MKC EN 300 220	10 mW e.r.p.	< 0,1% duty cycle	25 KHz	ERC/REC 70-03 Annex 7	
869.3 - 869.4 MHz	SRD: неспецифични уреди	MKC EN 300	10 mW e.r.p.		25 KHz	ERC/REC 70-03 Annex 1	
	SRD: аларми	MKC EN 300 220	10 mW e.r.p.	≤ 1,0% duty cycle	25 KHz	ERC/REC 70-03 Annex 7	
869.4 - 869.65 MHz	SRD: неспецифични уреди	MKC EN 300 220	≤500 mW e.r.p.	< 10% или LBT+AFA	25 KHz (за 1 или повеќе канали)	ERC/REC 70-03 Annex 1	Целиот опсег може да се користи како еден канал за пренос на податоци со голема брзина

Радиофреквенции	Употреба	МКС и ETSI стандард	Моќност / Магнетно поле	Пристап и услови	Ширина на канал	CERT документи	Забелешка
869.65 - 869.7 MHz	SRD: аларми	EN MKC EN 300 220	25 mW e.r.p.	< 10% duty cycle	25 KHz (за 1 или повеќе канали)	ERC/REC 70-03 Аплекс 7	
869.7 - 870 MHz	SRD: неспецифични уреди	EN MKC EN 300 220	≤5 mW e.r.p. ≤25mW e.r.p.	до 100% или LBT+AFA		ERC/REC 70-03 Аплекс 1	Тесно/широко-појас. модулација. Може да се користи целиот подопсег.
870 - 875.600 MHz	SRD: уреди за следење, трагање, и собирање податоци		500 mW e.r.p.	≤ 2.5% duty cycle за ER-GSM заштита (873-875.6MHz duty cycle e ≤ 0.01% со макс. време за пренос од 5ms/1s	≤200kHz	ERC/REC 70-03 Аплекс 2	Co APC (Adaptive Power Control) контрола и редукција на моќноста ≤5 mW.
870 - 875.800 MHz	SRD: неспецифични уреди	EN MKC EN 300 220	25 mW e.r.p.	≤ 1,0% duty cycle за ER-GSM заштита (873-875.8MHz duty cycle e до ≤ 0.01% со макс. време за пренос од 5ms/1s)	≤600kHz	ERC/REC 70-03 Аплекс 1	
	SRD: транспортна и сообраќајна телеметрија (TTT)	EN MKC EN 300 220	500 mW e.r.p. 100 mW e.r.p.		≤500kHz	ERC/REC 70-03 Аплекс 5	500 mW e.r.p ограничување за апликации возило-возило; 100 mW e.r.p за апликации во возило; задржително APC (Adaptive Power Control)

Радиофреквенции	Употреба	МКС и ETSI стандард	Моќност / Магнетно поле	Пристап и услови	Ширина на канал	CEPT документи	Забелешка
670 - 876 MHz	SRD: неспецифични уреди	EN MCS EN 300 220	25mW e.g.p.	≤ 1,0% duty cycle за ER-GSM заштита (873- 876MHz duty cycle е до ≤ 0.01% со мак. пренос за време од 5ms/1s)	≤200kHz	ERC/REC 70-03 Annex 1	
915 - 921 MHz	SRD: неспецифични уреди	MCS EN 300 220	25mW e.g.p.	≤ 1,0% duty cycle за ER-GSM заштита (918- 921MHz duty cycle е до ≤ 0.01% со мак. пренос за време од 5ms/1s)	≤200kHz	ERC/REC 70-03 Annex 1	
	SRD: радиофреквен. идентификација (RFID)	MCS EN 302 208	4 W e.g.p.	за ER-GSM заштита (918- 921MHz, каде што е можен, се бара DAA	≤200kHz	ERC/REC 70-03 Annex 11	

Радиофреквенции	Употреба	МКС и ETSI стандард	Моќност / Магнетно поле	Пристап и услови	Ширина на канал	СЕРТ документи	Забелешка
915.200 - 920.800 MHz	SRD: неспецифични уреди	EN MCK EN 300 220	25mW e.i.r.p. освен следните 4 канали со централни фреквенции: 916.3MHz, 917.5MHz, 918.7MHz и 919.9MHz и широчина на канал од 400kHz и 100 mW e.i.r.p	$\leq 1.0\%$ duty cycle за ER-GSM заштита (918-920.8MHz duty cycle е до $\leq 0.01\%$ и со мак. пренос за време од 5ms/1s)	$\leq 600\text{kHz}$ освен за 4-те канали со централни фреквенции: 916.3MHz, 917.5MHz, 918.7MHz и 919.9MHz, каде е $< 400\text{kHz}$	ERC/REC 70-03 Аппех 1	
916.1 - 916.5 MHz 916.1 - 916.5 MHz 916.1 - 916.5 MHz 916.1 - 916.5 MHz	SRD: радиомикрофони и слушни помагала	EN MCK EN 300 422	10 mW e.i.r.p.	$\leq 25\%$ duty cycle	$\leq 400\text{ kHz}$	ERC/REC 70-03 Аппех 10	
1492 - 1518 MHz	SRD: радиомикрофони	MCK EN 300 422	50 mW e.i.r.p.			ERC/REC 70-03 Аппех 10	Врз основа на подесување на опсег. Само за внатрешна употреба.
1610.0 - 1626.5 MHz	S-PCS	MCK EN 301 473	-3 dB (W/4 KHz), среден лимит			ECC/DEC/(07)05	Мобилни сателитски терминали
		MCK EN 301 441 MCK EN 301 721	-15 dB (W/4 KHz), врвен лимит				

Радиофреквенции	Употреба	МКС и ETSI стандард	Моќност / Магнетно поле	Пристап и услови	Ширина на канал	СЕРТ документи	Забелешка
1626.5 - 1645.5 MHz	Мобилни сателитски терминали	ETS 300 254				ECC/DEC/(07)05	
		ETS 300 423				ERC/DEC/(95)01	
		MKC EN 301 426				ERC/DEC/(98)01	
		MKC EN 301 444				ERC/DEC/(98)02	
		MKC EN 301 473				ERC/DEC/(98)04	
		MKC EN 301 681				ERC/DEC/(99)19	
1646.5 - 1660.50 MHz	Мобилни сателитски терминали	ETS 300 254				ECC/DEC/(07)05	
		ETS 300 423				ERC/DEC/(95)01	
		MKC EN 301 426				ERC/DEC/(98)01	
		MKC EN 301 444				ERC/DEC/(98)02	
		MKC EN 301 473				ERC/DEC/(98)04	
		MKC EN 301 681				ERC/DEC/(99)19	
1710 - 1785 MHz	DCS 1800	ETS 300 607 MKC EN 301 908	1 W (30dBm) 0.25 W (24dBm) 4 W (36dBm)		200 KHz 5 MHz	ERC/DEC/(97)11 ERC/DEC/(98)21	Мобилни терминали DCS1800
	Уреди за мобилни комуникации во воздухоплов (MCA)	MKC EN 301 502					
		MKC EN 301 511					
		MKC EN 301 419					
		MKC EN 302 480					

Радиофреквенции	Употреба	МКС и ETSI стандард	Моќност / Магнетно поле	Пристап и услови	Ширина на канал	CEPT документи	Забелешка
1785 - 1795 MHz	SRD: радио микрофони и слушни помагала	MKC EN 300 422	20 mW e.i.r.p. 50 mW e.i.r.p.			ERC/REC 70-03 Annex 10	Професионални радиомикрофони 50 mW e.i.r.p. за уреди што се носат на тело
1795 - 1800 MHz	SRD: радио микрофони и слушни помагала	MKC EN 300 422	20 mW e.i.r.p. 50 mW e.i.r.p.			ERC/REC 70-03 Annex 10	Професионални радиомикрофони 50 mW e.i.r.p. за уреди што се носат на тело
	SRD: безжични аудио апликации	MKC EN 301 357	20 mW			ERC/REC 70-03 Annex 13	
1800 - 1804.8 MHz	SRD: радио микрофони и слушни помагала	MKC EN 300 422	20 mW e.i.r.p. 50 mW e.i.r.p.				Професионални радиомикрофони 50 mW e.i.r.p. за уреди што се носат на тело
1800 - 1805 MHz	терминали за јавни комуникациски мрежи	EN 302 326			5 MHz		

Радиофреквенции	Употреба	МКС и ETSI стандард	Моќност / Магнетно поле	Пристап и услови	Ширина на канал	СЕРТ документи	Забелешка
1805 - 1880 MHz	Уреди за мобилни комуникации во воздухоплов (MCA)	МКС EN 301 502					
		МКС EN 301 511					
		МКС EN 301 419					
		МКС EN 302 480					
1880 - 1900 MHz	DECT	ETS 300 175 ETS 300 323 МКС EN 301 406	250 mW врвна е.г.р. (врвна моќност за временски слот)			ERC/DEC/(95)01 ERC/DEC/(98)22	Безжични терминали DECT
1900 - 1980 MHz	UMTS/IMT2000 (T)	МКС EN 301 908				ERC/DEC/(00)06	Земски мобилни терминали UMTS / IMT2000
1980 - 2010 MHz	UMTS/IMT2000 (T)	МКС EN 301 908				ERC/DEC/(00)06	Земски мобилни терминали UMTS / IMT2000
	S-PCS	МКС EN 301 442 МКС EN 301 473				ECC/DEC/(07)05	Мобилни сателитски терминали
2010 - 2025 MHz	UMTS/IMT2000 (T)	МКС EN 301 908				ERC/DEC/(00)06	Земски мобилни терминали UMTS / IMT2000
2110 - 2170 MHz	UMTS/IMT2000 (T)	МКС EN 301 908				ERC/DEC/(00)06	Земски мобилни терминали UMTS / IMT2000
2170 - 2200 MHz	UMTS/IMT2000 (T)	МКС EN 301 908				ERC/DEC/(00)06	Земски мобилни терминали UMTS / IMT2000
	S-PCS	МКС EN 301 442				ECC/DEC/(07)05	Мобилни сателитски терминали

Радиофреквенции	Употреба	МКС и ETSI стандард	Моќност / Магнетно поле	Пристап и услови	Ширина на канал	СЕРТ документи	Забелешка
2.2 - 8 GHz	SRD: Радио-детерминистички апликации (BMA)	EN302 435	*	*	*	ERC/DEC/(07)01 ERC/REC 70-03 Аппех 6	За анализа на градежни материјали *Во ЕСС одлуката ги има ограничувањата
	SRD: Радио-детерминистички апликации	MKC EN 300 440	25 mW e.i.r.p.			ERC/DEC/(01)08 ERC/REC/ 70-03 Аппех 6	
	SRD: неспецифични уреди	MKC EN 300 440	10 mW e.i.r.p.			ERC/REC 70-03 Аппех 1	
2400 - 2483.5 MHz	SRD: широкопојасни системи за пренос на податоци, вклучувајќи и WAS/RLANS	MKC EN 300 328	100 mW e.i.r.p.	Соодветни механизми за заед. користење на спектарот како LBT и DAA (Detect-Avoid) Може да се користат		ERC/REC 70-03 Аппех 3	За широкопојасни модулатии, освен за FHSS, max e.i.r.p. е ограничена до 10mW/1MHz
		MKC EN 300 440 MKC EN 300 761	≤500 mW e.i.r.p.			ERC/REC/ 70-03 Аппех 11	
2446 - 2454 MHz	SRD: радиофрекв. идентификација (RFID)	MKC EN 300 440	>500 mW до 4W e.i.r.p.	≤ 15% duty cycle (FHSS може да се користи)		ERC/REC/ 70-03 Аппех 11	Над 500 mW за внатрешна употреба и duty cycle помал од 15% за секој период од 200 ms (30ms on/170ms off).
	SRD: железнички апликации (автоматска идентификација на вагони) AVI	MKC EN 300 761	500 mW e.i.r.p.			ERC/REC/ 70-03 Аппех 4	Предава само во присуство на воз. 5 канали, секој по 1,5 MHz

Радиофреквенции	Употреба	МКС и ETSI стандард	Моќност / Магнетно поле	Пристап и услови	Ширина на канал	СЕРТ документи	Забелешка
2483.5 - 2500 MHz	S-PCS	MKS EN 301 441 MKS EN 301 473	-dB (W/4 KHz), средна вредност -15dB (W/4 KHz), врвна вредност			ERC/DEC/(97)03 ERC/DEC/(97)05	Мобилни сателитски терминали
				Соодветни механизми за заед. користење на спектарот (LBT и AFA) за уреди со $\leq 10\%$ duty cycle	Модулација опсег ≤ 3 MHz	ERC/REC 70-03 Аппех 2	само за внатрешна употреба за MBANS, во здравствени установи
	SRD: уреди за следење, трагање и собирање податоци	MKS EN 303 203	1 mW e.i.r.p.				
		MKS EN 303 203	10 mW e.i.r.p.	Соодветни механизми за заед. користење на спектарот (LBT и AFA) за уреди со $\leq 2\%$ duty cycle	Модулација опсег ≤ 3 MHz	ERC/REC 70-03 Аппех 2	само за внатрешна употреба за MBANS, во домот на пациентот

Радиофреквенции	Употреба	МКС и ETSI стандард	Моќност / Магнетно поле	Пристап и услови	Ширина на канал	CEPT документи	Забелешка
	SRD: активни медицински импланти со придружни уреди	MKC EN 301 559	10 dBm e.i.r.p.	LBT+AFA и < 10% duty cycle.	1MHz	ERC/REC 70-03 Аплекс 12	За активни медицински импланти со мала моќност и нивни придружни уреди се користи соодветниот хармонизиран стандард. Индивидуалните предаватели може да комбинираат непосредно блиски канали на динамичка основа. Само за внатрешна употреба.
2500 - 2690 MHz	UMTS/IMT2000 (T)					ERC/DEC/(00)06	Земски мобилни терминали UMTS / IMT2000
3.1-4.8 GHz	SRD: неспецифични уреди	MKC EN 300 065 EN300 500	*	*		ERC/DEC/(06)04 ERC/DEC/(00)12 ERC/REC/70-03 Аплекс 1	Генерална UWB регулација. * Во ECC Одлуките види ги параметрите ги има ограничувањата
3.41-3.8 GHz	Терминали во јавни комуникациски мрежи	EN 302 326					
3400 - 4200 MHz	Фиксни сателитски системи, што употребуваат ROES (T)					ERC/DEC/(99)26	Земски терминали наменети само за прием (ROES)
4500 - 7000 MHz	SRD: Радиодетеминирани стички апликации (TLPR)	MKC EN 302 372	-41.3dBm/MHz e.i.r.p			ERC/REC/70-03 Аплекс 6	Само за радар за мерење на течност во резервоарите

Радиофреквенции	Употреба	МКС и ETSI стандард	Моќност / Магнетно поле	Пристап и услови	Ширина на канал	СЕРТ документи	Забелешка
5150 - 5350 MHz	SRD: широкопојасни системи за пренос на податоци, вклучувајќи и WAS/RLANs	MKS EN 301 893	200mW max mean (максимална средна)			ECC/DEC/(04)08 ERC/REC/ 70-03 Annex 3	Само за внатрешна употреба. Максималната средна е.и.р. е до 10mW/MHz за секој 1 MHz опсег
5470 - 5725 MHz	SRD: широкопојасни системи за пренос на податоци, вклучувајќи и WAS/RLANs	MKS EN 301 893	1 W max средна е.и.р.			ECC/DEC/(04)08 ERC/REC/ 70-03 Annex 3	За внатрешно и надворешно корист. Максималната средна е.и.р. е до 50mW/MHz за секој 1 MHz опсег
5725 - 5875 MHz	SRD: неспецифични уреди	MKS EN 300 440	25 mW e.i.r.p.			ERC/REC 70-03 Annex 1	
5725 - 5875 MHz	BFWA	MKS EN 302 502	*	*	*	ECC/REC(06)04	*Во ECC Одлуката ги има ограничувањата.
5795 - 5805 MHz	SRD: транспортна и сообраќајна телеметрија (TTT)	MKS EN 302 674	2 W e.i.r.p. 8 W e.i.r.p.			ERC/REC 70-03 Annex 5	За системи со поголема моќност од 8 W, потребно е одобрение.
5805 - 5815 MHz	SRD: транспортна и сообраќајна телеметрија (TTT)	MKS EN 300 674	2 W e.i.r.p. 8 W e.i.r.p.			ERC/REC 70-03 Annex 5	За системи со поголема моќност од 8 W, потребно е одобрение
6000 - 8500 MHz	SRD: Радио - детерминистички апликации	EN 302 729				ERC/DEC/(11)02 ERC/REC/ 70-03 Annex 6	За индустриски LPR радири
8500 - 10 600 MHz	SRD: Радио - детерминистички апликации (TLPR)	MKS EN 302 372	-41.3dBm/MHz e.i.r.p			ERC/REC/ 70-03 Annex 6	Само за радири за мерење на течност во резервоарите

Радиофреквенции	Употреба	МКС и ETSI стандард	Моќност / Магнетно поле	Пристап и услови	Ширина на канал	CEPT документи	Забелешка
9200 - 9975 MHz	SRD: Радио - детерминистички апликации	MKS EN 300 440	25 mW e.i.r.p.			ERC/REC/70-03 Апнех 6	
10.5 - 10.6 GHz	SRD: Радио - детерминистички апликации	MKS EN 300 440	500 mW e.i.r.p.			ERC/REC/70-03 Апнех 6	
10.7 - 11.7 GHz	Фиксни сателитски системи, што употребуваат SIT (T)	ETS 300 255				ERC/DEC/(95)01 ERC/DEC/(98)15	Терминали Omnitracs
	Мобилен сателитски систем Eutelsat	ETS 300 255				ERC/DEC/(95)01 ERC/DEC/(96)15	Терминали Omnitracs
12.5 - 1.75 GHz	Фиксни сателитски системи, што употребуваат VSAT	MKS EN 301 426 MKS EN 301 430	до 2 W, до 50 dBW e.i.r.p.			ERC/DEC/(00)05	Терминали VSAT поставени на растојание поголемо од 500 m од аеродромска ограда.
	Мобилен сателитски систем ARCANET(T)	ETS 300 255				ERC/DEC/(96)24	Преносливи терминали ARCANET
13.4 - 14.0 GHz	SRD: Радио - детерминистички апликации	MKS EN 300 440	25 mW e.i.r.p.			ERC/REC/70-03 Апнех 6	

Радиофреквенции	Употреба	МКС и ETSI стандард	Моќност / Магнетно поле	Пристап и услови	Ширина на канал	СЕРТ документи	Забелешка
14 - 14.25 GHz	Мобилен сателитски систем Eutelsat	ETS 300 255				ERC/DEC/(95)01 ERC/DEC/(98)15	Терминали Omnitrac
	Фиксни сателитски системи, што употребуваат VSAT	MKS EN 301 428	до 2 W, до 50 dBW e.i.r.p.			ERC/DEC/(00)05	Терминали VSAT поставени на растојание поголемо од 500 m од аеродромска ограда.
	Мобилен сателитски систем ARCANET(T)	ETS 300 255				ERC/DEC/(98)24	Преносливи терминали ARCANET
17.1 - 17.3 GHz	SRD: Радио-детерминистички апликации (DAA)	MKS EN 300 440	26 dBm e.i.r.p.	DAA (Detect and Avoid) откривање и избегнување		ERC/REC/ 70-03 Annex 3	Ground Based Synthetic Aperture Radar (GBSAR)
17.7 - 20.2 GHz	Фиксни сателитски системи и радиодифузни сателитски системи, што употребуваат ROES (T)					ERC/DEC/(99)26	
19.7 - 20.2 GHz	Фиксни сателитски системи, што употребуваат SUT (T)	MKS EN 301 459	до 2 W, до 50 dBW e.i.r.p.			ERC/DEC/(00)04	Сателитски кориснички терминали SUT (T)
21.65 - 28.65 GHz	SRD: транспортна и сообраќајна телеметрија (TTT)	EN 302 288				ERC/DEC/(04)10 ERC/REC 70-03 Annex 5	само за SRR (automotive Short Range Radars) Нови уреди не смеат да се продаваат од 1 јули 2013.
24 - 24.25 GHz	SRD: неспецифични уреди	MKS EN 300 440	100 mW e.i.r.p.			ERC/REC 70-03 Annex 1	

Радиофреквенции	Употреба	МКС и ETSI стандард	Моќност / Магнетно поле	Пристап и услови	Ширина на канал	СЕРТ документи	Забелешка
24.05 - 24.25 GHz	SRD: Радио-детеминистички апликации	MKS EN 300 440	100 mW e.i.r.p.			ERC/REC 70-03 Annex 6	
24.05 - 24.075 GHz	SRD: Транспортна и сообраќајна телеметрија (TTT)	EN 302 858	100 mW e.i.r.p.			ERC/REC 70-03 Annex 5	за радар во возила
24.05 - 26.5 GHz	SRD: Радио-детеминистички апликации	EN 302 729				ECC/DEC/(11)02 ERC/REC 70-03 Annex 6	За индустриски LPR радар
24.05 - 27 GHz	SRD: Радио-детеминистички апликации (TLPR)	MKS EN 302 372	-41.3dBm/MHz e.i.r.p.			ERC/REC 70-03 Annex 6	само за радар за мерење на течност во резервоарите
			0.1 mW e.i.r.p.			ERC/REC 70-03 Annex 5	за радар во возила
							за радар во автомобили
				≤4μs/40kHz dwell time every 3ms		ERC/REC 70-03 Annex 5	Пристапот и условите се дадени за уреди монтирани зад браник. Ако се без браник условот е макс. 3μs/40kHz dwell time every 3ms
24.075 - 24.150 GHz	SRD: Транспортна и сообраќајна телеметрија (TTT)	EN 302 858	100mW e.i.r.p.			ERC/REC 70-03 Annex 5	за радар во автомобили
				≤1μs/40kHz dwell time every 40ms		ERC/REC 70-03 Annex 5	Пристапот и условите се дадени за уреди монтирани зад браник или без браник.
24.150 - 24.250 GHz	SRD: Транспортна и сообраќајна телеметрија (TTT)	EN 302 858	100 mW e.i.r.p.			ERC/REC 70-03 Annex 5	За радар во возила

Радиофреквенции	Употреба	МКС и ETSI стандард	Моќност / Магнетно поле	Пристап и услови	Ширина на канал	СЕРТ документи	Забелешка
24.25 - 24.495 GHz	SRD: транспортна и сообраќајна телеметрија (TTT)		-11dBm e.i.r.p	$\leq 0.25\%/s/25$ MHz duty cycle		ERC/REC 70-03 Annex 5	За радар во автомобили
24.495 - 24.50 GHz	SRD: транспортна и сообраќајна телеметрија (TTT)		-8dBm e.i.r.p	$\leq 1.5\%/5$ MHz duty cycle		ERC/REC 70-03 Annex 5	За WLAM (Wideband Low Activity Mode) е ограничен за да се избегне
24.250 - 24.50 GHz	SRD: транспортна и сообраќајна телеметрија (TTT)		+20dBm e.i.r.p	$\leq 5.6\%/25$ MHz duty cycle		ERC/REC 70-03 Annex 5	интерференција и дозволен за специфични
			+16dBm e.i.r.p	$\leq 2.3\%/25$ MHz duty cycle		ERC/REC 70-03 Annex 5	конфигурации согласно ECC Report 164
24.25 - 26.65 GHz	SRD: транспортна и сообраќајна телеметрија (TTT)	EN 302 288				ECC/DEC(04)10 ERC/REC 70-03 Annex 5	За SRR (радар во автомобили) до 1 јануари 2018
29.5 - 30 GHz	Терминали во сателитски комуникациски мрежи	MKS EN 301 459					
57 - 59 GHz	Фиксни линкови	MKS EN 301 751				ERC/REC(09)01	
	SRD: неспецифични уреди	MKS EN 305 550	100 mW e.i.r.p., max. излезна моќност на предавателот од 10 mW и густина на моќност до 13dBm/MHz e.i.r.p.			ERC/REC/ 70-03 Annex 1	
57 - 64 GHz	SRD: радиодетерминистички апликации (TLPR)	MKS EN 302 372	-41.3 dBm/MHz e.i.r.p.			ERC/REC/ 70-03 Annex 6	Само за радар за мерење на нивото на течност во резервоарите
	SRD: радиодетерминистички апликации (LPR)	MKS EN 302 729				ECC/DEC(11)02 ERC/REC/ 70-03 Annex 6	Само за радар за мерење на нивото на течност во резервоарите

Радиофреквенции	Употреба	МКС и ETSI стандард	Моќност / Магнетно поле	Пристап и услови	Ширина на канал	CEPT документи	Забелешка
57 - 66 GHz	SRD: широкопојасни системи за пренос на податоци	EN 302 567	40 dBm средна e.i.r.p.			ERC/REC/(05)02 ERC/REC/(09)01 ERC/REC 70-03 Апнех 3	Фиксна надворешна инсталација не е дозволена. Макс. средна e.i.r.p. до 13 dBm/MHz
61 - 61.5 GHz	SRD: неспецифични уреди	EN 305 550	100 mW e.i.r.p.			ERC/REC 70-03 Апнех 1	
63 - 64 GHz	SRD: патно-транспортна и сообраќајна телеметрија					ERC/DEC/(02)01 ERC/REC 70-03 Апнех 5	Системи возило возило и пат - возило
75 - 85 GHz	SRD: радиодетерминистички апликации (LPR)	MKS EN 302 729	-41.3 dBm/MHz e.i.r.p.			ECC/DEC/(11)02 ERC/REC/ 70-03 Апнех 6	За индустриски (LPR) радар
	SRD: патно-транспортна и сообраќајна телеметрија	MKS EN 301 091	55 dBm врвна e.i.r.p.			ERC/DEC/(02)01 ERC/REC 70-03 Апнех 5	23.5 dBm просечна моќност само за импулсни радар. За радар во возила
76 - 77 GHz	SRD: железнички апликации	MKS EN 301 091	55 dBm врвна e.i.r.p.			ERC/REC 70-03 Апнех 4	Опструкција/Откривање на возило на железнички премин 50dBm просечна моќност или 23.5 dBm просечна моќност за импулсни радар
77 - 81 GHz	SRD: транспортна и сообраќајна телеметрија	EN 302 264				ERC/DEC/(04)03 ERC/REC 70-03 Апнех 5	За автомобилски радар со краток домет (SRR)

Радиофреквенции	Употреба	МКС и ETSI стандард	Моќност / Магнетно поле	Пристап и услови	Ширина на канал	СЕРТ документи	Забелешка
122 -122.25 GHz	SRD: неспецифични уреди	EN 305 550	10 dBm e.i.r.p./250MHz и-48 dBm/MHz e.i.r.p. на 30 степени елевација			ERC/REC 70-03 Annex 1	
122.25 -123 GHz	SRD: неспецифични уреди	EN 305 550	100 mW e.i.r.p.			ERC/REC 70-03 Annex 1	
224 -246 GHz	SRD: неспецифични уреди	EN 305 550	100 mW e.i.r.p.			ERC/REC 70-03 Annex 1	
244-246 GHz	SRD: неспецифични уреди	EN 305 550	100 mW e.i.r.p.			ERC/REC 70-03 Annex 1	
3.1-4.8 GHz 6-9 GHz	SRD: неспецифични уреди	EN 302 065 EN 302 500 само од 6-9 GHz				ECC/DEC/(06)04 ERC/REC 70-03 Annex 1	UWB регулатива
6-8.5 GHz	SRD: неспецифични уреди	EN 302 065				ECC/DEC/(12)03 ERC/REC 70-03 Annex 1	UWB регулатива за внатрешност на авиони

Кратенки:	
SRD =	Short Range Device
LBT =	Listen Before Talk
LPR =	Level Probing Radar
AFA =	Adaptive Frequency Agility
DAA =	Detect-And Avoid

5046.

Врз основа на член 24 став (1) алинеја 3, член 29 став (3) и член 31 став (3) од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија бр. 39/2014), Директорот на Агенцијата за електронски комуникации, на ден 27.10.2014 година, донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТКА НА ГОДИШНИОТ
НАДОМЕСТОК ЗА КОРИСТЕЊЕ НА
РАДИОФРЕКВЕНЦИИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ**Член 1**

Со овој правилник се уредува начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции.

Член 2

Пресметката на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции се врши според следните критериуми: вид на радиокомуникациска услуга, доделен радиофреквенциски опсег, ширина на доделени радиофреквенциски канали, област на покриеност, големина на сервисна зона (населено место/број на жители), ефективна висина на антената, заедничко користење на иста радиофреквенција или комбинација од истите.

Надоместокот за користење на радиофреквенции се базира на начело на објективност и пропорционалност и се изразува во бодови.

Вредноста на бодот за надоместок од член 1 на овој правилник се утврдува со Одлука што ја донесува директорот на Агенцијата врз основа на годишната програма за работа за наредната година во чиј состав е финансискиот план на Агенцијата за наредната година, во рок од десет дена од денот на усвојувањето на годишната програма за работа за наредната година и е изразена во евра во денарска противвредност, пресметана по средниот курс на Народната Банка на Република Македонија на денот на фактурирањето.

Одлуката од став 1 од овој член ќе биде објавена на веб страната на Агенцијата и во „Службен весник на Република Македонија“.

II. ФИКСНА СЛУЖБА**Член 3**

За користење на радиофреквенции во фиксната служба бројот на бодовите се утврдува според радиофреквенцискиот опсег и широчината на доделените радиофреквенциски канали и изнесува:

1. за системи точка-точка (point to point), бројот на бодовите $Np-p$ се утврдува според формулата:

$$Np-p = 5 \times B \times F$$

- каде што коефициентот B е еднаков на широчината на доделениот радиофреквенциски канал на предавателот (Tx) изразен во kHz и поделен со 25 kHz.

2. за системи точка - повеќе точки (point to multipoint), бројот на бодовите $Npmp$ се утврдува според формулата:

$$Np-mp = 3 \times B \times F$$

- каде што коефициентот B е еднаков на вкупната широчина на доделениот фреквенциски пар ($Tx + Rx$) изразена во kHz и поделен со 25 kHz.

- каде што Коефициентот F зависи од радиофреквенцискиот опсег и изнесува:

Радиофреквенциски опсег	F
До 29,7 MHz	20
Од 29,7 MHz до 960 MHz	5
Од 960 MHz до 2300 MHz	0.5
Од 2.300 MHz до 5.000 MHz	0.4
Од 5.000 MHz до 10.000 MHz	0.3
Од 10.000 MHz до 20.000 MHz	0.2
Над 20.000 MHz	0.1

3. за системи за широкопојасен безжичен пристап (FWA), бројот на бодовите $Nbwa$ е утврдува според формулата:

$$Nbwa = 28 \times B \times F \times R$$

- каде што коефициентот B е еднаков на вкупната широчина на доделените радиофреквенциски канали ($Rx + Tx$) изразена во MHz и поделена со 1 MHz.

- каде што коефициентот F зависи од радиофреквенцискиот опсег и изнесува:

Радиофреквенциски опсег	F
До 3.400 MHz	2
Од 3.400 MHz до 4.200 MHz	5
Од 5.000 MHz до 20.000 MHz	4
Над 20.000 MHz	2

- коефициентот R зависи од големината на сервисната зона (населени места) и изнесува:

Населени места	R
Територија на РМ	4
Регион 1: Град Скопје, Илинден, Петровец, Зелениково, Студеничани, Сопиште, Чучер Сандево и Арачиново	2

Регион 2: Куманово, Липково, С.Нагоричане, Ранковце, Кр.Паланка, Кратово, Штип, Винаца, Св.Николе, Кочани, Лозово, Пробиштип, Чешиново-Облешево, Карбинци, Зрновци, Берово, Пехчево, Делчево и Македонска Каменица	1,2
Регион 3: Велес, Чашка, Градско, Росоман, Кавдарци, Неготино, Демир Капија, Струмица, Радовиш, Конче, Василево, Босилево, Ново Село, Гевгелија, Валандово, Богданци и Дојран	1
Регион 4: Битола, Прилеп, Демир Хисар, Крушево, Долнени, Кривогаштани, Могила, Новаци и Ресен	1
Регион 5: Охрид, Струга, Дебарца, Вевчани, Кичево, М.Брод, Другово, Зајас, Осломеј, Вранештица, Пласница, Дебар и Центар Жупа	1
Регион 6: Тетово, Гостивар, Теарце, Јегуновце, Желино, Брвеница, Боговиње, Врапчиште, Маврово и Ростуше	1,2

4. за линкови за пренос на аудио и/или видео сигнал бројот на бодовите изнесува:

Услуга	F
за телевизија	70
за звучна радиодифузија	17
за преносен/мобилен линк за ТВ	105
за преносен/мобилен линк за радио	52

III. КОПНЕНА МОБИЛНА СЛУЖБА

Член 4

За користење на радиофреквенции во копнена мобилна служба бројот на бодовите се утврдува според широчината на доделените радиофреквенциски канали и ефективната височина на антената и изнесува:

1. за радио мрежи со базни (репетиторски) станици бројот на бодови S се пресметува за секој фреквенциски пар посебно според формулата:

$$S = 50 \times (B + K)$$

- каде што коефициентот B е еднаков на вкупната ширина на доделениот фреквенциски пар ($T_x + R_x$) изразена во kHz и поделена со 25 kHz.

- каде што коефициентот K зависи од максималната ефективна височина на предавателната антена и изнесува:

Heff. max. (m)	K
До 75 m	1.0
Од 75 m до 150 m	1.1
Од 150 m до 300 m	1.2
Од 300 m до 600 m	1.4
Над 600 m	1.5

2. за користење на една фреквенција (симплекс) бројот на бодови S изнесува:

$$S = 50 \times B$$

3. за користење на една фреквенција (симплекс) на цела територијата на Република Македонија бројот на бодови S1 изнесува:

$$S1 = 150 \times B$$

4. за користење на симплексна фреквенција изведена од семидуплексен канал не се плаќа надоместок;

5. за користење на фреквенции за јавни мобилни комуникациски мрежи (GSM, DCS 1800, UMTS/IMT 2000, LTE) бројот на бодовите се утврдува по доделен радио фреквенциски опсег од 1 MHz и изнесува:

Опсег	Бодови
до 862 MHz	14.350
од 862 MHz до 960 MHz	28.700
над 960 MHz	21.000

6. за јавна телекомуникациска DECT мрежа (Digital European Cordless Telecommunications System) бројот на бодовите се утврдува по доделен радиофреквенциски опсег и изнесува:

Доделен фреквенциски опсег	Бодови
за доделен фреквенциски опсег од 1 MHz	35

IV. РАДИОДИФУЗНА СЛУЖБА

Член 5

(1) За користење на радиофреквенции во радиодифузната служба VHF и UHF фреквенциски опсег) бројот на бодовите N се утврдува според: ефективната височина на предавателната антена, големината на сервисната зона (населено место/број на жители) и заедничкото користење на иста фреквенција, по формулата:

$$N = 35 \times A \times G \times Z \times 1/T$$

- каде што коефициентот A изнесува:

o за звучна радиодифузија $A = 0.1$

o за телевизија $A = 0.2$

o коефициентот G зависи од големината на сервисната зона (населено место) и изнесува:

Населено место	G
Територија на РМ	18
Скопје	12
Битола, Куманово и Тетово	9

Велес, Гевгелија, Гостивар, Дебар, Кавадарци, Кичево, Кочани, Неготино, Охрид, Прилеп, Радовиш, Струга, Струмица и Штип	6
---	---

За останатите сервисни зони (населени места) кои не се наведени во табелата, коефициентот $G = 3$.

- Коефициентот Z зависи од сервисната зона (број на жители) и изнесува:

Број на жители во сервисната зона	Z
До 5.000	9
До 5.000 - 10.000	13.5
До 10.000 - 30.000	18
До 30.000 - 50.000	22.5
До 50.000 - 100.000	27
До 100.000 - 500.000	31.5
До 500.000 - 1.000.000	54
Над 1.000.000	90

- коефициентот T е број на корисници кои заеднички користат иста фреквенција во иста сервисна зона, но во различно време (time shearing).

(2) За користење на радиофреквенции за емитување радио програма во опсегот на долги, средни и кратки бранови (FM, MF и HF фреквенциски опсези) бројот на бодовите изнесува 50% од вкупниот број на бодови N за звучна радиодифузија определен во став 1 на овој член.

V. САТЕЛИТСКА СЛУЖБА

Член 6

(1) За користење на радиофреквенции во сателитска служба бројот на бодовите се утврдува според доделениот радиофреквенциски опсег и изнесува:

1. Фиксна земска станица (Fixed Earth Station):

За радио фреквенциски опсег	Бодови
до 100 kHz	70
до 200 kHz	175
до 500 kHz	350
до 1 MHz	700
до 2 MHz	1750
над 2 MHz	3500

2. VSAT главна станица (HUB Station):

За радио фреквенциски опсег	Бодови
до 100 kHz	70
до 200 kHz	175
до 500 kHz	350
до 1 MHz	700

до 2 MHz	1750
над 2 MHz	3500

3. VSAT терминал:

За радио фреквенциски опсег	Бодови
до 100 kHz	35
до 200 kHz	70
до 500 kHz	175
до 1 MHz	350
над 1 MHz	700

4. SNG сателитска станица Satellite News Gathering 3500

глобални мобилни персонални комуникациски системи (GMPCS):

- за доделен фреквенциски опсег од 1 MHz 350

(2) За привремено користење на радиофреквенции за VSAT/ SNG бројот на бодовите, независно од широчината на доделениот опсег изнесува:

- за VSAT терминал 87
- за SNG сателитска станица 350

VI. ВОЗДУХОПЛОВНА СЛУЖБА, РАДИОНАВИГАЦИСКА СЛУЖБА И ВНАТРЕШНА ПЛОВИДБА

Член 7

За користење на радиофреквенции во воздухопловна и радионавигациска служба и за внатрешна пловидба бројот на бодовите се утврдува според видот на радиостаницата и изнесува:

За радиостаница	Бодови
на земја	14
во воздухоплов со максимална полетна маса од 2750 kg до 5700 kg	14
во воздухоплов со максимална полетна маса над 5700 kg	350
за навигација, идентификација, одредување на положба, сигнализација и др	14
на пловен објект	7

VII. СЛУЖБИ ЗА ПОСЕБНА НАМЕНА

Член 8

За користење на радиофреквенции за службите за итна медицинска помош и други здравствени организации, противпожарните и спасувачки служби се плаќа надоместок во висина од 10% од вкупниот број на бодови пресметан во соодветната радиослужба.

VIII. ПРЕНЕСУВАЊЕ ИЛИ ИЗДАВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ

Член 9

На имателот на одобрение за користење на радиофреквенции на кого му престанува правото за користење на радиофреквенции преку пренесување или изда-

вање на правото на користење на радиофреквенции, врз основа на претходно платени сите надоместоци кои бил должен да ги плати, Агенцијата му го враќа делот од платениот годишен надоместок за користење на радиофреквенции за оние цели месеци од календарската година во кои не се користат доделените радиофреквенции, пресметан на начин што бројот на преостанатите месеци се помножува со една дванаесетина од платениот годишен надоместок.

IX. ИЗМЕНА НА ОДОБРЕНИЕТО ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ

Член 10

На имателот на одобрение за користење на радиофреквенции на кого му престанува правото за користење на радиофреквенции преку измена на одобрението за користење на радиофреквенции по службена должност или по барање на имателот на одобрението за користење на радиофреквенции, Агенцијата му го враќа делот од платениот годишен надоместок за користење на радиофреквенции за оние цели месеци од календарската година во кои не се користат доделените радиофреквенции, пресметан на начин што бројот на преостанатите месеци се помножува со една дванаесетина од платениот годишен надоместок.

X. ПРИВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ

Член 11

По исклучок од член 1 на овој правилник имателите на користење на привремени одобренија за користење на радиофреквенции плаќаат надоместок за користење на радиофреквенции во висина од 10% од годишниот надоместок што би бил платен за користење на тие радиофреквенции.

XI. НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ

Член 12

Надоместокот за користење на радиофреквенции се плаќа на сметка на Агенцијата за електронски комуникации за секоја тековна година однапред почнувајќи од датумот на важење на одобрението за користење на радиофреквенции.

Годишен надоместок за користење на радиофреквенции не плаќаат органите на државната управа, ЈП Македонска радиодифузија за пренос на радио-телевизиските програмски сервиси на ЈП Македонска радио-телевизија, радиоаматери и корисниците на граѓанскиот опсег (ЦБ).

Надоместоците за користење на радиофреквенции што се платени во годината во која е отповикано одобрението не се враќаат во случај кога Агенцијата го отповикува одобрението за користење на радиофреквенции по службена должност.

XII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 13

Со денот на примената на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции, објавен во „Службен весник на Република Македонија бр. 88/2013).

Член 14

Овој правилник влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1.1.2015 година.

По влегувањето во сила овој правилник ќе се објави на веб страната на Агенцијата.

Бр. 0201-2373/2

27 октомври 2014 година
Скопје

Директор,
Роберт Орданоски, с.р.

5047.

Врз основа на член 24 став (1) алинеја 3, член 29 став (3) и член 32 став (3) од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија бр. 39/2014), Директорот на Агенцијата за електронски комуникации, на ден 27.10.2014 година, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТКА НА ГОДИШНИОТ НАДОМЕСТОК ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДОДЕЛЕНИ БРОЕВИ И/ИЛИ СЕРИИ НА БРОЕВИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се утврдува начинот на пресметка на висината на годишниот надоместок за користење на доделени броеви и/или серии на броеви од Планот за нумерација на јавните комуникациски мрежи и услуги на Република Македонија.

Член 2

Висината на годишниот надоместок за користење на доделени броеви и серии на броеви се изразува во бодови. Бројот на бодовите се утврдува врз основа на следните критериуми: видот и намената на серијата на броеви и броеви и должината на доделените броеви.

Вредноста на бодот за надоместок од член 1 на овој правилник се базира на начело на објективност и пропорционалност и се утврдува со одлука што ја донесува директорот на Агенцијата врз основа на годишната програма за работа за наредната година во чиј состав е финансискиот план на Агенцијата за наредната година,

во рок од десет дена од денот на усвојувањето на годишната програма за работа за наредната година и е изразена во евра во денарска противвредност, пресметана по средниот курс на Народната Банка на Република Македонија на денот на фактурирањето.

Одлуката од став 1 од овој член ќе биде објавена на веб страната на Агенцијата и во „Службен весник на Република Македонија“.

II. БОДОВИ ЗА НАМЕНА НА СЕРИИ НА БРОЕВИ

Член 3

Бројот на бодовите според намената на серијата на броеви се утврдува за следните видови броеви:

1. претплатнички броеви во нумерациски подрачја за јавни фиксни телефонски мрежи и/или услуги и за јавни мобилни комуникациски мрежи и/или услуги

Услуга	Бодови
серија од 1.000 броеви	105
серија од 10.000 броеви	1050
серија од 100.000 броеви	10500

2. броеви од серијата 05

Услуга	Бодови
поединечен број	170
блок од 10 броеви	1530

3. броеви од серијата 08

Услуга	Бодови
поединечен број	40
блок од 10 броеви	250

4. број на носител (10ab) 1.000 бода.

III. БОДОВИ ЗА ДОЛЖИНА НА БРОЕВИ

Член 4

Бројот на бодовите според должината на доделените броеви се утврдува за:

1. скратен број на целата територија на Република Македонија

Услуга	Бодови
5-цифрен број (со почетни цифри 15 или 13)	200

2. скратен број во нумерациско подрачје за јавни телефонски мрежи и/или услуги со 6-цифрен претплатнички броеви

Услуга	Бодови
4-цифрен број (со почетни цифри 15)	152.85

IV. БОДОВИ ПО ВИД И НАМЕНА НА СЕРИИ НА БРОЕВИ И БРОЕВИ

Член 5

Бројот на бодовите според намената на серијата на броеви и должината на доделените броеви се утврдува за:

1. број на операторите на јавните телефонски мрежи за услуги за грижа за корисници (со почетни цифри 12, 17 и 18)

Услуга	Бодови
3-цифрен број	670
4-цифрен број	340
5-цифрен број	170
6-цифрен број	90
7-цифрен број	50

2. број и услуга со посебна цена на чинење во рамките на мрежата на операторот на јавна телефонска мрежа

Услуга	Бодови
серија броеви за услуги со посебна цена на чинење (со почетни цифри 14)	15750

3. национален скратен број за услуги хармонизирани на европско ниво

Услуга	Бодови
број 112	бесплатно
број од серијата 116 (xyz)	бесплатно
број од серијата 118 (x)	бесплатно

4. национален скратен број за услуги од национално општествено значење

Услуга	Бодови
број 19(x)	бесплатно

5. кодови за идентификација на издавачи на кредитни картички поврзани со електронски комуникациски услуги

Услуга	Бодови
код за идентификација	бесплатно

6. кодови на мобилни мрежи за идентификација на мобилни терминали и мобилни корисници

Услуга	Бодови
код за идентификација	бесплатно

7. кодови на меѓународни сигнализациони точки

Услуга	Бодови
код за идентификација	бесплатно

Член 6

Бројот на бодовите за резервираните броеви и серии на броеви од Планот за нумерација на јавните комуникациски мрежи и услуги на Република Македонија се утврдува така што бројот на бодовите утврдени со овој правилник за соодветните броеви и серии на броеви се намалува за 50%.

V. ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ
НА ДОДЕЛЕНИ БРОЕВИ И/ИЛИ СЕРИИ
НА БРОЕВИ

Член 7

На операторот на кого му престанало правото за користење на броевите и/или сериите на броеви заради пренесување на правото на користење на доделени броеви и/или серии на броеви, врз основа на претходно платени сите надоместоци кои бил должен да ги плати, Агенцијата му го враќа делот од платениот годишен надоместок за користење на доделени броеви и/или серии на броеви за оние цели месеци од календарската година во кои не се користат доделени броеви и/или серии на броеви пресметан на начин што бројот на преостанатите месеци се помножува со една дванаесетина од платениот годишен надоместок.

VI. ПРЕНОСЛИВОСТ НА БРОЕВИ

Член 8

Операторите чии броеви се пренесени на друг оператор, за тие броеви не го плаќаат годишниот надоместок од член 1 на овој правилник. Годишниот надоместок го плаќа операторот на кого му се пренесени броевите. Агенцијата притоа ги користи податоците од централната база на податоци за пренесување на броеви согласно Правилникот за Преносливост на броеви. Фактурирањето се врши врз основа на Извештај од централната база на податоци за пренесување на броеви и Решението за доделување на броеви и/или серии на броеви.

VII. НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ

Член 9

Надоместокот за користење на доделени броеви и/или серии на броеви се плаќа на сметка на Агенцијата за електронски комуникации за секоја тековна година однапред почнувајќи од денот на доделувањето на броевите и/или сериите на броеви врз основа на издадено Решение користење на броевите и/или сериите на броеви.

VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 10

Со денот на примената на овој правилник, престанува да важи Правилникот за утврдување на методот за пресметување на годишниот надоместок за користење на доделени броеви и серии на броеви од Планот за нумерација на јавните комуникациски мрежи и услуги на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија" бр. 32/2014).

Член 11

Овој правилник влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 1.1.2015 година.

По влегувањето во сила овој правилник ќе се објави на веб страната на Агенцијата.

Бр. 0201-2376/2

27 октомври 2014 година
СкопјеДиректор,
Роберт Орданоски, с.р.

5048.

Врз основа на член 24 став (1) алинеа 3, член 29 став (3) и член 30 став (8) од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија бр. 39/2014), Директорот на Агенцијата за електронски комуникации, на ден 27.10.2014 година, донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА
ГОДИШНИОТ НАДОМЕСТОК ЗА НАДЗОР
НА ПАЗАРОТ**

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот за пресметка на годишниот надоместок за надзор на пазарот, кој операторите на јавни комуникациски мрежи и давателите на јавни комуникациски услуги го плаќаат на сметка на Агенцијата за електронски комуникации (во натамошниот текст: Агенцијата).

Член 2

Висината на годишниот надоместок од член 1 на овој правилник се базира на начело на објективност и пропорционалност и се утврдува со Одлука што ја донесува директорот на Агенцијата врз основа на годиш-

ната програма за работа за наредната година во чиј состав е финансискиот план на Агенцијата за наредната година, во рок од десет дена од денот на усвојувањето на годишната програма за работа за наредната година и може да изнесува најмногу до 0,30% од вкупниот годишен приход на операторот остварен со употребата на јавни комуникациски мрежи и давањето на јавни комуникациски услуги во текот на претходната календарска година, или пократок дел од годината кога операторот или давателот на јавни комуникациски услуги почнал да работи.

Одлуката од став 1 од овој член ќе биде објавена на веб страната на Агенцијата и во „Службен весник на Република Македонија“.

Член 3

Операторот е должен најдоцна до 15 март во тековната година до Агенцијата да достави извештај за износот на вкупниот приход од член 2 од овој правилник.

Член 4

За определување на годишниот надоместок, операторите на јавни комуникациски мрежи и даватели на јавни комуникациски услуги се поделени во 5 (пет) категории во зависност од висината на вкупниот годишен приход од член 2 на овој правилник, а годишниот надоместок го плаќаат во висина на процентуалниот износ од вкупниот приход во зависност од категоријата во која што се распределени, согласно табелата:

Категорија	Вкупен приход (денари)	Процентуален износ
I	до 1.000.000,00	0,07% x K
II	од 1.000.000,00 до 10.000.000,00	0,14% x K
III	од 10.000.000,00 до 100.000.000,00	0,21% x K
IV	од 100.000.000,00 до 500.000.000,00	0,28% x K
V	повеќе од 500.000.000,00	0,30% x K

Каде што коефициентот „K“ за пресметка на процентуалниот износ се утврдува согласно Одлуката од членот 2 од овој правилник. Коефициентот „K“ може да има вредност $0 < K \leq 1$.

II. НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ

Член 5

Годишниот надоместок определен согласно член 4 од овој правилник операторот или давателот на услуга го плаќа на сметка на Агенцијата, најдоцна до 15 Април во тековната година, врз основа на претходно доставен извештај за износот на вкупниот приход од член 4, а во согласност со одлуката од член 2 на овој правилник, а по доставено решение и фактура од страна на Агенцијата.

Доколку кај Агенцијата постои основано сомнение за вистинитоста на остварениот годишен вкупен приход наведен во извештајот од член 3 од овој правилник, има право на трошок на операторот или давателот да изврши проценка на истиот.

Доколку Агенцијата по извршената проценка од ставот (2) од овој член утврди дека проценетиот вкупен приход значително отстапува од пријавениот вкупен приход, при наплата на годишниот надоместок, ќе го задолжи операторот или давателот на услугата да ја плати пресметаната разлика.

III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 6

Со денот на примената на овој Правилник престанува да важи Правилникот за методологијата за пресметување на годишниот надоместок за надзор на пазарот за електронски комуникации („Службен весник на РМ“ бр. 30/2011).

Член 7

Овој правилник влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1.1.2015 година.

По влегувањето во сила овој правилник ќе се објави на веб страната на Агенцијата.

Бр. 0201-2377/2

27 октомври 2014 година
Скопје

Директор,
Роберт Орданоски, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

5049.

Врз основа на член 22, алинеја 5 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011, 136/2011, 79/2013, 164/2013, 41/2014 и 151/2014), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/2010 и 55/2011), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 86/99, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/2005) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати („Службен весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 3.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 35,461
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 36,921
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 36,638
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 36,005
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 28,231

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 73,00
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 75,00
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 62,50
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 51,00
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 34,835

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката "г" и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	72,50	72,00	71,50
ЕУРОСУПЕР БС - 98	74,50	74,00	73,50
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	62,00	61,50	61,00
Е Л -1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	50,50	50,00	49,50

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,080
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,080
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,030
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,040
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,890
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,890
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,300
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,300
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,740

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 21,734
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 21,968
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 12,298
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 3,175
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,100

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
Е Л 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 4.11.2014 година и истата ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

Бр. 02-2394/1

3 ноември 2014 година
СкопјеПретседател,
Димитар Петров, с.р.

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

5050.

Врз основа на член 9 и член 29 став 1, 2 и 3 од Законот за меѓуопштинска соработка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/09) член 50 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), член 6 од Законот за пожарникарството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/04, 81/07 и 55/13) Градоначалникот на општина Битола д-р Владимир Талески и Градоначалникот на општината Новаци Лазар Котевски, на ден 10.9.2014 година, склучија

ДОГОВОР

Член 1

Предмет на овој Договор е заедничко вршење работи од надлежност на општините кои што се однесуваат за вршење на противпожарната заштита што ја врши ТППЕ Битола, со покривање на подрачјето на Општината Новаци како и задолжително учествува во финансирањето од страна на Општина Новаци на противпожарната единица која го покрива нејзиното подрачје во случајот на ТППЕ Битола.

Член 2

Општината Битола преку својата ТППЕ ќе ја извршува својата законска обврска предвидена со Законот за пожарникарството покрај другото и на подрачјето на Општина Новаци.

Општината Новаци е согласна да учествува во финансирањето на ТППЕ Битола на тој начин што на свој трошок ќе ангажира, односно обезбеди времено вработување на 4 пожарникари - извршители преку Агенција за привремени вработување и истите ќе ги стави на располагање на ТППЕ Битола. Лицата кој привремено ќе ги ангажира Општината Новаци е потребно да ги исполнуваат условите за пожарникар предвидени во членот 11 од Законот за пожарникарството.

За ангажираните лица Општината Новаци е должна да им ги обезбеди сите права на ангажираните лица кој произлегуваат од Законот за пожарникарството и Законот за работни односи.

Член 3

Времетраење на овој Договор е до 31.12.2014 година.

Член 4

Овој Договор може да се раскине по слободна волја на една од договорните страни, по претходно известување на другата договорна страна во рок од 30 дена пред раскинувањето.

Член 5

Договорните страни се согласни евентуалните спорни односи да ги разрешуваат на спогодбен начин, а во краен случај пред надлежен суд во Битола.

Член 6

Овој Договор е склучен во 6 примероци по три за двете договорни страни и истиот ќе биде објавен во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-399/10 10 септември 2014 година Битола Општина Битола Градоначалник, д-р Владимир Талески, с.р.	Бр. 08-356/10 12 септември 2014 година Новаци Општина Новаци Градоначалник, Лазар Котевски, с.р.
--	--

ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 5051.

Врз основа на член 19 од Статутот на ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија бр. 02-7113/2/9/1 од 29.6.2011 година, Управниот одбор на ЕВН Електростопанство на Македонија на седницата одржана на 8.10.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА МРЕЖНИ ПРАВИЛА ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Се донесуваат Измени и дополнувања на Мрежни правила за дистрибуција на електрична енергија согласно, согласно Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и Решението за одобрување на Измени и дополнување на Мрежни правила за дистрибуција на електрична енергија на Регулаторната комисија за енергетика бр. 02-2144/1 од 1.10.2014 година.

2. Измените и дополнувањата на Мрежни правила за дистрибуција на електрична енергија и Решението за одобрување на Измени и дополнување на Мрежни правила за дистрибуција на електрична енергија на Регулаторната комисија за енергетика бр. 02-2144/1 од 1.10.2014 година, да се достават до ЈП „Службен весник на Република Македонија“ заради објавување.

3. Се задолжува Раководителот на Одделот за енергетска политика и управување со регулатива да ја спроведе оваа Одлука.

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Бр. 02-8719/1
15 октомври 2014 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Дипл. инж. Вернер Хенгст

Управен одбор,
Заменик на претседателот,
инж.маг. **Волфганг Шефер**, с.р.

Управен одбор
Член,
д-р **Игор Гиевски**, с.р.

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА МРЕЖНИ ПРАВИЛА ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ БР. 87/12 и 30/14)

Член 1

(1) По членот 23 се додава нов член 23-а, кој гласи:

„Член 23-а

Електронско поднесување на барање за согласност за приклучување на дистрибутивна мрежа

(1) За објекти кои добиле Одобрение за градење преку информациски систем е-одобрение за градење, барањето за согласност за приклучување на дистрибутивна мрежа се поднесува по електронски пат преку информацискиот систем е-одобрение за градење, согласно закон.

(2) Барањето за согласност, со прилозите барателот го поднесува во електронска форма, потпишано со валиден дигитален сертификат издаден од овластен издавач, преку информацискиот систем е-одобрение за градење.

(3) При електронско поднесување на барањето за приклучување на дистрибутивна мрежа, податоците од барањето соодветствуваат на податоците согласно образецот БСП – 1.

(4) Документацијата во прилог на барањето се доставува во електронска форма и во (.PDF) и во (.DWG) формат, во еден или повеќе електронски записи, потпишани со валиден дигитален сертификат издаден од овластен издавач.“

Член 2

(1) Членот 24 се менува и гласи:

„Член 24

Барање за согласност за приклучување на дистрибутивна мрежа

(1) За објекти за кои постапката за добивање на Одобрение за градење не е спроведена преку информа-

цискиот систем е-одобрение за градење, барањето за согласност за приклучување на потрошувач на дистрибутивната мрежа се поднесува:

1) во писмена форма до ОДС, на образец БСП – 1, или

2) електронски преку информацискиот систем е-одобрение за градење, согласно член 23-а од овие Мрежни правила.

(2) Доколку барањето се поднесува во писмена форма, документите наведени во прилог на барањето се доставуваат во еден примерок, додека образецот БСП -1 се доставува во два примероци, од кои едниот примерок заверен со печат од ОДС останува кај барателот.

(3) Барањето за согласност за приклучување на производител на дистрибутивната мрежа, се поднесува:

1) во писмена форма до ОДС, на образец БСП – 2, или

2) електронски преку информацискиот систем е-одобрение за градење, согласно член 23-а од овие Мрежни правила.

(4) Доколку барањето се поднесува во писмена форма, документите наведени во прилог на барањето се доставуваат во еден примерок, додека образецот БСП -2 се доставува во два примероци, од кои едниот примерок заверен со печат од ОДС останува кај барателот.

(5) ОДС е должен да ги достави образците БСП – 1 и БСП - 2 до РКЕ, заради одобрување. По одобрувањето ОДС е должен истите да ги објави на својата веб страна.“

Член 3

(1) Во членот 25, по став (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„За барањата за согласност за приклучување на дистрибутивна мрежа кои се доставени во електронска форма, Решението за согласност за приклучување ОДС го доставуваат во електронска форма, скенирано или потпишано од овластено лице со валиден дигитален сертификат издаден од овластен издавач, преку информацискиот систем е-одобрение за градење.“

Во членот 25, ставовите (2), (3), (4), (5), (6) и (7), стануваат (3), (4), (5), (6), (7) и (8) соодветно.

Член 4

(1) По членот 160 се додава нов член 161, кој гласи:

„Член 161

(1) Одредбите од член 23-а, член 24 и член 25 ќе се применуваат откако ќе се реализира надградбата на информацискиот систем е-одобрение за градење, со која ќе се овозможи барањето за согласност за приклучување на дистрибутивна мрежа да се поднесува по електронски пат.“



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. Ќ Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2014 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД Ќ Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2014161